

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 137

Год. LXII

Четврток, 28 декември 2006

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2276. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за општинските јавни установи за деца-детски градинки по општини.....	2	2285. Упатство за начинот на извршување на налози за извршување и решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка.....	12
2277. Уредба за состав на делегација на Владата на Република Македонија за службено патување во странство.....	3	2286. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2007 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	14
2278. Одлука за престанување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	4	Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2007 година (концесии во рамки на квоти).....	15
2279. Одлука за престанување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	4	Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2007 година (нула-царинска стапка во рамки на квотите).....	15
2280. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од Друштвата за управување со пензиски фондови за 2007 година.....	4	Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2007 година по Спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	16
2281. Решение за формирање Комисија за имплементација на Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја во Република Македонија.....	4	Листа на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2007 година.....	16
2282. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за инвестиции во железничката инфраструктура за 2006 година.....	5	Листа на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2007 година.....	17
2283. Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2007-2008 година.....	5		
Исправка на Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2006 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации.....	5		
2284. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	9		

	Листа на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2007 година.....	18	2296. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	31
	Листа на стоки на царински квоти со потекло од Турција кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2007 година	19	Фонд за здравствено осигурување на РМ	
	Листа на стоки на царински квоти со потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2007 година	20	144. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.....	32
	Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за прво полугодие од 2007 година	21	145. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита.....	33
	Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за прво полугодие од 2007 година	22	146. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко-консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар.....	33
2287.	Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	23	147. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	34
2288.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 164/2006 од 13 декември 2006 година.....	23	148. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи, кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита.....	34
2289.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 166/2006 од 13 декември 2006 година.....	24	149. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	34
2290.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 149/2006 од 13 декември 2006 година.....	25	150. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита.....	35
2291.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 49/2006 од 13 декември 2006 година.....	26	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување	
2292.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 20/2006 од 13 декември 2006 година.....	28	151. Одлука за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2007 година.....	35
2293.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 139/2006 од 13 декември 2006 година.....	30	Огласен дел.....	1-44
2294.	Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	31		
2295.	Одлука за Ценовник – тарифа на топлинска енергија за греење за 2007 година на Топлификација Битола ДОО Скопје....	31		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2276.

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОПШТИНСКИТЕ ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменските дотации за општинските јавни установи за деца-детски градинки по општини.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2007 година, во Раздел 15010-Заштита на деца, Програма А, Потпрограма А2-Пренесување на надлежностите на ЕЛС, на ставката 442 се утврдува наменска дотација.

Член 3

Распределбата на наменските дотации по општини, за згрижување и воспитание на деца за општините во кои има општински јавни установи за деца-детски градинки, се врши врз основа на:

- Бројот на деца во секоја општинска јавна установа за деца-детска градинка одделно и тоа на проектиран капацитет на деца за оние градинки каде што фактичкиот број на деца е под проектираниот капацитет и на фактички број на деца за оние градинки каде што фактичкиот број на деца е поголем од проектираниот;

- Трошокот односно цената по дете врз основа на месечната цена за престој на дете во општинска јавна установа за деца-детска градинка за делот што финансира од буџетски средства со претпоставено зголемување на цената на ресурсите за затоплување,

- Должината на периодот за греење со вкalkулирани трошоци за греење за 1 (еден) месец повеќе од останатите општински јавни установи за деца-детски градинки каде што периодот за греење значително е подолг од периодот на греење во останатите места;

- Простор за тековно одржување пресметан според норма за простор по дете (8 м² по дете).

Член 4

Распределба на дотациите по општини и општините во Градот Скопје ќе се врши преку Министерството за труд и социјална политика.

Член 5

Средствата за наменски дотации наменети за општинските јавни установи за деца-детски градинки по општини и општините во Градот Скопје ќе се насочуваат по општини каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, квартално или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година.

Бр. 19-6419/1
27 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2277.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА СОСТАВ НА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СЛУЖБЕНО
ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО**

Член 1

Со оваа уредба се утврдува составот на делегација на Владата на Република Македонија за службено патување во странство.

Член 2

Составот на делегација на Владата на Република Македонија за службено патување во странство се состои од членови на делегацијата и придружба на членовите на делегацијата.

Членови на делегацијата на Владата на Република Македонија можат да бидат: претседателот на Владата на Република Македонија, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, министер, заменик на министер, раководни државни службеници (генерален секретар, државен секретар, државен советник, раководител на сектор, помошник раководител на Сектор, раководител на одделение) и директорот кој раководи со самостојниот орган на државната управа и раководните државни службеници во органот на државната управа и управните организации.

Придружба на членовите на делегацијата можат да бидат: преведувач, лица од обезбедување, лице задолжено за односи со јавност, новинари, фотограф, како и надворешни лица кои не се вработени во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа и управните организации.

Член 3

По исклучок од членот 2 став 1 на оваа уредба, кога делегацијата за службено патување во странство е предводена од следниве членови на делегацијата и тоа: заменикот на министер, раководни државни службеници, директорот кој раководи со самостојниот орган на државната управа, раководните државни службеници во орган на државната управа и управните организации, во придружба на членовите не влегуваат лицето од обезбедување, лице задолжено за односи со јавност, новинари и фотограф.

Член 4

Бројот на членовите на делегацијата се определува во зависност кој ја предводи делегацијата, односно од шефот на делегацијата.

Кога шеф на делегацијата е претседателот на Владата на Република Македонија и заменикот претседател на Владата на Република Македонија, бројот на членовите на делегацијата на Република Македонија при службено патување во странство го определува претседателот на Владата на Република Македонија, односно заменикот на претседател на Владата на Република Македонија, во зависност од потребата и целта на службеното патување.

Кога шеф на делегацијата е министерот или заменик министерот, бројот на членовите на делегацијата на Владата на Република Македонија при службено патување во странство е најмногу до три лица, а изборот на членовите го определува шефот на делегацијата.

Кога делегацијата е предводена од раководните државни службеници (генерален секретар, државен секретар, државен советник, раководител на Сектор, помошник раководител на Сектор, раководител на Одделение) и директор кој раководи со самостојниот орган на државната управа и раководните државни службеници во органот на државната управа и управните организации, бројот на членовите на делегацијата на Владата на Република Македонија при службено патување во странство е најмногу до две лица, а изборот на членовите го определува шефот на делегацијата.

Ако има потреба за зголемување на бројот на членовите на делегацијата, наведен во овој член, потребна е писмена согласност од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.

Член 5

Бројот на лицата од обезбедувањето, како придружба на делегацијата при службено патување во странство кога шеф на делегацијата е претседателот на Владата на Република Македонија, во зависност од државата во која се врши службеното патување и видот на превозното средство изнесува од три до десет лица.

Кога шеф на делегацијата при службено патување во странство е заменик на претседателот на Владата на Република Македонија и министер бројот на лицата на обезбедувањето изнесува едно лице.

Член 6

Новинарите од електронските медиуми кои се придружба при службеното патување во странство се избираат од медиум кој врз основа на дозвола се стекнал со правото на вршење на радиодифузна дејност на целокупната и на дел од територијата на Република Македонија.

Новинари од печатени медиуми се избираат од редот на медиуми со поголем тираж на целокупната територија на Република Македонија.

При изборот на новинарите се номинираат лица кои ги поседуваат следниве квалификации:

- да врши новинарска дејност во областа на меѓународните односи или во стручната област релевантна за меѓународната активност;

- да има најмалку две години работно искуство во вршење на новинарска дејност, во областа на меѓународните односи или во стручната област релевантна за меѓународната активност;

- да поседува полномошно или доказ дека има овластување да го претставува медиумот;

- да познава странски јазик.

Бројот на новинарите како придружба на делегацијата при службено патување во странство е најмногу до пет лица.

Член 7

Како надворешни лица кои се придружба на делегацијата при службено патување во странство се лица експерти од стручната област во врска со службеното патување.

Изборот на надворешните лица кои се придружба на делегацијата при службено патување во странство го врши шефот на делегацијата, а бројот на лицата е најмногу до три лица.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6503/1 Претседател на Владата
27 декември 2006 година на Република Македонија
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2278.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/11 од 7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2006, со која недвижната ствар-објект спортска сала ДТВ Партизан, евидентирана во Поседовен лист бр. 8464 и К.П. 12440 и била дадена на користење на општина Чаир.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6473/2 Претседател на Владата
27 декември 2006 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2279.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/23 од 7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2006, со која недвижната ствар-објект спортска сала ДТВ Партизан, со површина 9840 м² корисна површина згр. 1 згр. 2 од 2623 м² лоцирана на КП бр. 1227, запишана во Имотен лист бр. 4917 на ул. „Љубљанска“ му била дадена на користење на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6473/3 Претседател на Владата
27 декември 2006 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2280.

Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/06-пречистен текст), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ ЗА 2007 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2007 година бр. 02-1594/3 од 21.12.2006 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 21.12.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6571/1 Претседател на Владата
27 декември 2006 година на Република Македонија
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2281.

Врз основа на член 5 од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06 и 23/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАБРАНА НА РАЗВИВАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ХЕМИСКИ ОРУЖЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се формира Комисија за имплементација на конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја во Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисија) во состав:

1. Лидија Савиќ, Министерство за здравство, раководител на Одделението за инспекциски надзор во Бирото за лекови, Претседател на Комисијата;

2. Ненад Колев, раководител на Одделението за контрола на оружје во Секторот за мултиратерала, Министерство за надворешни работи;

3. Тихомир Стефановски, главен инспектор во Одделението за оружје, експлозивни и опасни материи при Одделот за граѓански работи-Централни полициски служби, Министерство за внатрешни работи;

4. Мециновиќ Сафет, потполковник, Генералштаб на АРМ, Министерство за одбрана;

5. Теодора Обрадовиќ-Грнчаровска, помошник раководител на Секторот за одржлив развој, Министерство за животна средина и просторно планирање;

6. Милица Трајковска, советник во Управата за наменско производство, Министерство за економија;

7. Златко Кочовски, Министерство за финансии, инспектор во Службата за борба против криминале при Секторот за контрола и истраги, Царинска управа и

8. Благој Ташевски, советник за организација и координација за заштита и спасување во градот Скопје, дирекција за заштита и спасување.

Член 2

Административно-техничките работи на Комисијата ќе ги врши Министерството за здравство, Биро за лекови.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-6451/1 Претседател на Владата
27 декември 2006 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2282.

Врз основа на член 56 од Законот за железници (“Службен весник на РМ“ бр. 64/05), член 27, од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2006 година (“Службен весник на РМ“ бр. 120/05), како и Ребаланс на Буџетот на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 120/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2006 ГОДИНА**

Член 1

Во Годишната програма за инвестиции во железничката инфраструктура за 2006 година (“Службен весник на РМ“ бр. 22/06), член 2 се менува и гласи:

„Член 2

Средствата утврдени во раздел 13001, под програма ДА, категорија 48, ставка 489 – капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 145.306.000,00 денари. ќе се користат за следните вложувања:

Ред. бр.	ОПИС	Денари
1.	Реконструкција и ремонт на пругата Дуброво Демир Капија (3км)	30.546.444,00
2.	Интегрирана ТК мрежа Скопје - Гостивар	15.017.917,00
3.	Осигурување на патни премини Скопје Гостивар (3)	8.899.764,00
4.	Оспособување на пруга Горче Петров-Кичево за патнички сообраќај	26.300.000,00
5.	Одржување на пругите на ЈП Македонски железници	64.541.875,00
	ВКУПНО:	145.306.000,00

Член 2

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-6583/1 Претседател на Владата
27 декември 2006 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**,

2283.

Врз основа на член 121 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2006 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
ЗА ПЕРИОДОТ 2007-2008 ГОДИНА**

I. ВОВЕД

Во остварувањето на националниот интерес и стратешката цел за исполнувањето на условите за полноправно членство на Република Македонија во Европската унија преземени се низа активности по однос на усогласувањето на нашето законодавство со легислативата на ЕУ, во кои меѓу другото, спаѓа и областа на заштитата на потрошувачите. Ефикасната заштита на потрошувачите е фундаментална вредност на секое хумано граѓанско општество што обезбедува квалитетно живеење и одржува рамнотежа помеѓу интересите на економските субјекти и потрошувачите на пазарот за што во исто време се зема предвид прогресот и законодавството на ЕУ како и насоките на ООН во оваа област.

Врз основа на насоките на ЕУ дефинирани се осум клучни точки познати како осум потрошувачки права и тоа:

- Право на задоволување на основни потреби;
- Право на безбедни производи и услуги;
- Право на информираност;
- Право на избор;
- Право да се слушне гласот на потрошувачите;
- Право на обештетување;
- Право на образование на потрошувачите;
- Право на здрава животна средина.

Поаѓајќи од овие основни потрошувачки права, примарните цели на потрошувачката политика во Република Македонија се насочени кон:

- Примена на ефективни мерки за заштита на потрошувачите во согласност со политиката на конкуренција на пазарот и другите општествено-економски политики, вклучувајќи ја и политиката за заштита на животната средина;
- Зајакнување на свеста на потрошувачите во врска со нивните права и нивната улога во пазарната економија, преку обезбедување информации, совети и едукација;
- Доследна примена на законската регулатива;
- Поедноставување на процесот на заштита на правата на потрошувачите преку судовите;
- Обезбедување ефикасност на владините органи, дирекции, инспекциските служби и нивна меѓусебна соработка со цел да се постигне повисоко ниво на ефикасност во работењето;
- Обезбедување контрола над производите кои претставуваат ризик по здравјето и безбедноста на потрошувачите;
- Усогласување на законската регулатива за заштита на потрошувачите со законската регулатива на ЕУ;
- Давање финансиска помош за услугите што ги вршат организациите за заштита на потрошувачите.

II. ПРАВНА РАМКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОСТАВЕНОСТ

А. Правна рамка на политиката за заштитата на потрошувачите

Правен основ за усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ, во делот на заштитата на потрошувачите е членот 97 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација кој во себе ги содржи обврските за усогласување на стандардите за заштита на потрошувачите во Република Македонија со оние во Европската унија.

За таа цел во 2004 година донесен е нов Закон за заштита на потрошувачите.

Со овој закон се направи чекор напред во усогласувањето на правната регулатива со легислативата на Европската унија во областа на заштитата на потрошувачите. Ова секако не треба да значи дека работата во

овој домен е завршена бидејќи мултидисциплинарноста на материјата бара соодветни прилагодувања на постојните и новите закони, со нагласена потреба да се сообразат, односно да се најдат соодветни решенија во прописите со кои се регулираат покрај другото и услугите од јавен интерес, особено имајќи го предвид фактот на нивната монополска положба и најавата за нивна приватизација.

Покрај Законот за заштита на потрошувачите, во Република Македонија постојат голем број други закони кои директно или индиректно се однесуваат на заштита на потрошувачите, како што се: Законот за облигациони односи, Законот за сопственост и други стварни права, Законот за трговија, Законот за локалната самоуправа, Законот за безбедност на производите, Законот за пропишување на техничките барања за производите и оцена на сообразноста, Законот за безбедност на храната и материјалите и предметите што доаѓаат во контакт со храната, Законот за енергетика, Законот за заштита на конкуренцијата, законите што ги регулираат надлежностите на инспекциските органи и др.

Ефикасна заштита на потрошувачите е неопходна со цел да се осигура дека пазарната економија дејствува соодветно, а оваа заштита ќе зависи од развојот на институционално - административната инфраструктура со цел да се обезбеди надзор над пазарот и спроведување на законите од оваа област. За таа цел, а со оглед на интересот на Република Македонија за членството во ЕУ, ќе се поттикне и обезбеди:

- сообразување на законодавството и усогласување на заштитата на потрошувачите со законодавството за заштитата на потрошувачите како што тоа ќе се регулира со општите начела од оваа област во земјите од Европската унија;

- политика на активна заштита на потрошувачите, вклучувајќи и засилено информирање и развој на независни организации;

- ефективна правна заштита на потрошувачите со цел да се подобри квалитетот на стоките за широка потрошувачка и да се одржат соодветните безбедносни стандарди.

Б. Институционална поставеност

Заштитата на потрошувачите во Република Македонија е институционализирана со работата на два сектора, од кои еден го сочинуваат органите на државната управа и други органи и тела на јавниот сектор, а вториот го сочинуваат невладини организации чија дејност е директно или индиректно фокусирана на различни аспекти на заштитата на потрошувачите.

Кога станува збор за првиот сектор, со оглед на мултидисциплинарноста на заштитата на потрошувачите повеќе органи и тела на државната управа и на јавниот сектор имаат директни и/или индиректни ингеренции во овој домен, утврдени со Законот за заштита на потрошувачите и со други закони, како следи:

- Влада на Република Македонија (креирање на потрошувачка политика, донесување на Програма за заштита на потрошувачите);

- Совет за заштита на потрошувачите при Владата на Република Македонија (предлагање на мерки и активности, следење на реализација на Програмата за заштита на потрошувачите, оценување на состојбата на пазарот и сл.);

- Совет за заштита на потрошувачите на ниво на единиците на локалната самоуправа (грижа за заштита на потрошувачите на локално ниво);

- Министерство за економија (директно одговорно за спроведување на политиката за заштитата на потрошувачите, предлага Програма за заштита на потрошувачите, спроведува мерки и активности во доменот на имплементација на потрошувачката политика и усогласување

на правната регулатива со потребите на потрошувачите согласно Програмата за заштита на потрошувачите);

- Државен пазарен инспекторат, во рамките на Министерството за економија (контрола над спроведувањето на Законот за заштита на потрошувачите, контрола на квалитетот на производите и услугите, заштита на економските интереси на потрошувачите);

- Судот, доколку се покрене постапката од потрошувачите за заштита на нивните права и интереси.

За заштита на потрошувачите покрај Министерството за економија институционално се ангажирани и: Министерството за здравство (Државен санитарен и здравствен инспекторат, Дирекција за храна и Биро за лекови), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (Државна ветеринарна инспекција - Управа за ветеринарство и Државниот инспекторат за земјоделство, Управа за заштита на растенијата), Министерството за животна средина и просторно планирање (Државен инспекторат за животна средина), Министерството за транспорт и врски (Агенција за електронски комуникации), Народниот правобранител, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Советот за радиодифузија, Институтот за стандардизација, Институтот за акредитација, Стопанската комора на Македонија и др.

Остварувањето на овие активности во Министерството за економија се врши преку Одделението за заштита на потрошувачите.

За вториот сектор во доменот на заштитата на потрошувачите се содржани одредби во Законот за заштита на потрошувачите, кој во Делот VII, Глава 2 ги регулира правата и обврските на здруженијата на потрошувачите.

Законските решенија од Законот за заштита на потрошувачите (член 128) даваат широка можност за вклучување на невладините организации во креирањето на потрошувачката политика, информирањето, едукацијата и советувањето на граѓаните-потрошувачи.

Во Република Македонија активно работи Организацијата на потрошувачите на Македонија во Скопје, призната во меѓународни рамки како членка на Европска организација на потрошувачите - BEUC и Светска потрошувачка организација - Consumers international.

Организационо гледано, Организацијата на потрошувачите на Македонија - ОПМ делува како "чадор" организација, преку Централата и Советодавно биро за потрошувачите во Скопје. ОПМ има над 3000 колективни и индивидуални членови. Организациите за заштита на потрошувачите во Тетово, Штип, Охрид, Битола и Кочани се независни невладини организации, колективни членки на ОПМ, а во својот состав имаат Советодавни бироа за потрошувачи кои се во постојана комуникација со Централата и Советодавното биро во Скопје. Во рамките на областите во кои ОПМ делува (исхраната, становање и домување, енергетика, правата на пациентите, заштита на децата како потрошувачи, екологија и др.) постојано се одржуваат голем број на семинари, трибини, поединечни истражувања, медиумски презентации, заради едукација на потрошувачите и информирање на јавноста за проблемите на граѓаните.

Финансирањето на Организацијата на потрошувачите на Македонија се врши во најголем дел преку странски проекти и од буџетските средства наменети за здруженија на граѓани.

Врз основа на билатерален договор склучен меѓу германската и македонската влада, во Република Македонија во периодот 1998-2005 година се реализираше ГТЗ проект за помош на Организацијата на потрошувачите на Македонија. Проектот заврши во 2005 година и по барање од Министерството за економија во 2006 година одобрен е нов ГТЗ проект: "Јакнење на заштитата на потрошувачите на локално ниво" кој е во фаза на реализација, а ќе заврши до крајот на 2007 година. ОПМ

исто така, во 2006 година отпочна со реализација на ИТЗ - УСАИД проект: "Помош на единиците на локалната самоуправа во востанување систем за заштита, информирање, едукација и советување на граѓаните-потрошувачи во функција на остварување на нивните права во процесот на децентрализација во Република Македонија".

Во Република Македонија постојат и други здруженија на граѓани кои на индиректен начин ги штити интересите на потрошувачите: Македонско здружение за маркетинг "Маркетинг" - Скопје, сите здруженија на еколози и слично.

Поаѓајќи од потребата за се поголемо вклучување на организациите на потрошувачите во креирањето и спроведувањето на политиката на заштитата на потрошувачите, како во земјата така и надвор од неа, се налага потребата од обезбедување буџетски средства за финансирање на активностите што тие ги извршуваат, што би значело потпомагање за нивно здружување, соработка со здруженијата на потрошувачите надвор од земјата, создавање можности за континуирано едуцирање на потрошувачите за нивните права и обврски од најраната возраст преку одржување на стручни предавања, советувања, семинари, работилници и тркалезни маси, форуми, издавање на списанија и брошури, како и учество во процесот на донесувањето на одделни прописи и др.

III. ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Програмата за заштита на потрошувачите се базира на преземање натамошни активности и иницијативи во остварување и развивање на трите основни стратешки цели, определени од страна на Европската Комисија и тоа:

- високо ниво на заштитата на потрошувачите;
- ефикасно спроведување на правилата за заштита на потрошувачите;
- вклучувањето на организациите на потрошувачите во креирањето на политиката на потрошувачите.

Остварувањето на овие стратешки цели на потрошувачката политика треба да обезбеди воспоставување правила за заштита на потрошувачите во Република Македонија преку обезбедување подобар избор, пониски цени и пристап кон основните услуги на пазарот. Со ефикасно спроведување на правилата за заштита на потрошувачите ќе се обезбеди повисоко ниво на заштита.

Според членот 122 од Законот за заштита на потрошувачите со Програмата се определуваат:

- политиката за заштита на потрошувачите;
- мерките и активностите за остварување на политиката за заштита на потрошувачите;
- советувањето, едукацијата и информирањето на потрошувачите;
- средствата за реализација на Програмата.

Обемот на Програмата за заштита на потрошувачите во основа го опфаќа:

- основните права на потрошувачите;
- основата на политиката за заштита на потрошувачите;
- преглед на законодавството;
- средства за имплементирање на законодавството;
- активности на владините органи со посебен осврт врз меѓусекторската соработка во Владата, како и соработката со невладините организации;
- поттикнување на развојот и работењето на здруженијата на потрошувачите;
- мерки за подобрување на постапката за остварувањето на правата на потрошувачите, особено од страна на судовите и предлагање на други алтернативни начини за разрешување на спорите – медијаторство;
- едукативна програма;
- создавање подобри услови и можности за користење на јавните услуги.

IV. ЦЕЛИ И СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

А. Цели на Програмата за заштита на потрошувачите
Основната цел на Програмата за заштита на потрошувачите, како и на политиката за заштита на потрошувачите е подигање на заштитата на потрошувачите на повисоко ниво.

Остварувањето на таа цел ќе зависи и од остварувањето и на следниве цели:

1. едукација и информирање на трговците и давателите на услуги, одделни вработени во државните органи, локалната самоуправа, јавните и други установи, чии надлежности се поврзани со областа на заштита на потрошувачите, како основен предуслов за остварување и почитување на правата на потрошувачите;
2. информирање, советување и едукација на потрошувачите за остварување на своите права;
3. соодветна практична примена на законските и подзаконските акти и нивно соодветно дополнување;
4. брза и ефикасна судска заштита на потрошувачите;
5. промовирање на алтернативните начини за решавање на потрошувачките спорови.

Посебно внимание на заштитата на потрошувачите треба да се обрне во следните области:

- безбедноста на производите;
- прехранбена потрошувачка;
- трговија и стопанство;
- туризам и угостителство;
- заштита на животната средина;
- станбена политика;
- користење на комуналните и други јавни услуги од интерес на граѓаните;
- финансиски услуги (банкарство, осигурување, потрошувачки кредити);
- образование;
- начинот на остварувањето на правата за заштита на потрошувачите од страна на инспекциските органи и судовите;
- услуги кои респективно ги обезбедува Владата и единиците на локалната самоуправа;
- информираност и едукација;
- создавање услови за одржлива потрошувачка;
- поттикнување на развојот и работењето на здруженијата на потрошувачите;
- донесување на кодекс за рекламирање во согласност со Европските стандарди;
- друго.

Б. Содржина на Програмата за заштита на потрошувачите

Поаѓајќи од напред споменатите стратешки цели, содржината на Програмата за заштита на потрошувачите ќе се заснова на:

1. превземање на активности за натамошно разгледување и развивање на прашањата по однос на трговските практики и безбедноста на производите;
2. едукација и информирање на трговците и давателите на услуги, одделни вработени во државните органи, локалната самоуправа, јавните и други установи чии надлежности се поврзани со областа на заштита на потрошувачите; и
3. информирање, советување и едукација на потрошувачите за остварување на своите права. Ова ќе се остварува особено преку:
 - издавање на списанија;
 - издавање на прирачници, памфлети, брошури и др.;
 - електронските и печатени медиуми;
 - организирање на семинари, во поодделни општини со потрошувачите и трговците;

- организирање на предавања во предучилишните установи, основното и средното образование;

- иницијатива за внесување во програмските активности на предучилишните установи, основното и средното образование на основни познавања за заштита на потрошувачите;

4. соодветна практична примена на законските и подзаконските акти и нивно соодветно дополнување, ќе се остварува со:

- ефикасна соработка помеѓу владините органи и помеѓу нив и организациите на потрошувачите;

- ефикасна контрола на опасни производи на пазарот;

- воспоставување на систем за надгледување на опасни производи на пазарот, што треба да биде дел од меѓународниот систем за известување за опасни производи (RAPEX - систем за брза тревога).

5. заради брза и ефикасна судска заштита на потрошувачите потребно е постојење на релевантни методи и средства со чија помош потрошувачите ќе можат да ги заштитат своите права, а тоа може да се оствари само со воведување на ефтини, брзи и едноставни судски постапки преку тековната реформа на судскиот систем;

6. промовирање на алтернативните начини за решавање на потрошувачките спорови преку воведување на одделни форми за разрешување на спорите на потрошувачите:

- медијаторство;

- посредување.

Овие посебни цели ќе се постигнуваат со предлагање на соодветни мерки и активности во Програмата за заштита на потрошувачите, со посебен осврт за оние услуги каде во иднина нивото на заштитата на потрошувачите треба да се подигне на повисоко ниво.

V. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2007 И 2008 ГОДИНА

A. Активности за 2007 година

- Заради согледување на примената на прописите за квалитетот на производите што се пуштаат во промет, што се однесуваат на безбедноста на производите, а со цел остварување високо ниво на заштита на здравјето и безбедноста на потрошувачите, ќе се организираат регионални семинари со Државниот пазарен инспекторат, Институтот за стандардизација, Институтот за акредитација, Организацијата на потрошувачите на Македонија и Стопанската комора на Македонија.

- Од аспект на имплементацијата на Законот за заштита на потрошувачите, имајќи ги предвид правата на потрошувачите и економските интереси на трговците (обезбедување гаранција, декларација, сервисирање, барања за враќање на производите, нивна замена и др.), ќе се организираат регионални семинари во пооделни општини со трговците, во соработка со Државниот пазарен инспекторат, организацијата на потрошувачите на Македонија и Стопанската комора на Македонија.

- За согледување на транспарентноста на процесот за стандардизација преку целосно и ефективно вклучување на претставниците од здруженијата на потрошувачите во органите за стандардизација, ќе се организира работна средба со Институтот за стандардизација, Институтот за акредитација, Организацијата на потрошувачите на Македонија и Државниот пазарен инспекторат.

- Поаѓајќи од значењето на безбедноста на храната и лековите што се пуштаат во промет, како и подигањето на нивото на заштитата на потрошувачите од нехигиенска, неподобна, неозначена или изменета храна, со цел придонесување за економскиот развој со одржување на довербата на потрошувачот во прехранбениот систем и обезбедување навремена информираност на

потрошувачите преку јавните медиуми за состојбите на пазарот утврдени со инспекцискиот надзор, ќе се организираат работни средби со Дирекцијата за храна, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Биро за лекови, Државен инспекторат за земјоделство, Државна ветеринарна инспекција-Управа за ветеринарство и организацијата на потрошувачите на Македонија.

- Со цел да продолжи процесот на едукацијата во воспитно-образовниот процес, а воедно да се согледаат резултатите од практичната примена на едукацијата на децата од предучилишните установи и младата популација од основното образование од областа на заштита на потрошувачите, ќе се организираат семинари во пооделни општини, во предучилишните установи и училишта од основното образование, во соработка со Министерството за образование и наука - Бирото за развој на образованието и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

- Заради согледување на примената и промовирање на медијацијата како начин на решавање на потрошувачките спорови помеѓу потрошувачите и трговците ќе се организира работна средба со Министерството за правда, Комора на медијатори и центар за медијација, Организацијата на потрошувачите на Македонија и судовите.

- Заради согледување на состојбите и преземените мерки од давателите на јавните услуги на потрошувачите, како и предлагање мерки за подобрување на состојбите во оваа област, ќе се организира работна средба со АД Македонски телекомуникации, EVN-ЕСМ, Министерството за транспорт и врски-Агенција за електронски комуникации, Регулаторна комисија за енергетика, Државниот пазарен инспекторат, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Организацијата на потрошувачите на Македонија и Народниот правобранител.

- Давање советодавни услуги на потрошувачите во соработка со Организацијата на потрошувачите на Македонија.

- Организирање на посета на некои од земјите членки на Европската Унија за согледување на состојбите во областа на заштитата на потрошувачите и спроведување на политиката за заштита на потрошувачите, со цел осознавање на нивните искуства и можноста за примена на истите.

- Информација за спроведување на Програмата за заштита на потрошувачите.

B. Активности за 2008 година

- За согледување на тековните комунални проблеми од аспект на заштита на потрошувачите ќе се организираат регионални семинари во пооделни општини во соработка со Министерството за транспорт и врски, ЗЕЛС, Организацијата на потрошувачите на Македонија и Комисијата за заштита на конкуренцијата.

- Заради имплементација и поголема транспарентност на законските прописи што ќе се донесат во 2007 година, а кои се однесуваат на заштитата на потрошувачите, ќе се организираат регионални трибини со надлежните министерства и органите во нивниот состав, Организацијата на потрошувачите на Македонија, Стопанската комора на Македонија и Државниот пазарен инспекторат.

- Со цел потрошувачите навремено да бидат информирани за согледувањата на состојбите на пазарот со прехранбени производи, лековите и одделни хемиски производи утврдени со инспекцискиот надзор преку координација на активностите на инспекциските служби, ќе се организираат работни средби со Дирекција за храна, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Биро за лекови, Државниот инспекторат за земјоделство, Државна ветеринарна инспекција-Управата за вете-

ринарство, Организацијата на потрошувачите на Македонија и Стопанската Комора на Македонија.

Со цел да се согледаат резултатите од практичната примена на едукацијата на децата од предучилишните установи и младата популација од основното образование од областа на заштита на потрошувачите, ќе се организираат семинари во поделни општини, во предучилишните установи и училишта од основното образование во соработка со Министерството за образование и наука-Биро за развој на образованието и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

- Поаѓајќи од потребата потрошувачите да бидат информирани за состојбите на пазарот со рекламирањето на производите и услугите, како и со цел за преземање на мерки во случаи на заведувачко рекламирање, ќе се организира работна средба со Министерството за транспорт и врски, Советот за радиодифузија, Стопанската комора на Македонија, Државниот пазарен инспекторат и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

- Заради согледување на состојбите и преземените мерки од давателите на јавните услуги на потрошувачите, како и предлагање мерки за подобрување на состојбите во оваа област, ќе се организира работна средба со АД Македонски телекомуникации, EVN-ЕСМ, Министерството за транспорт и врски-Агенција за електронски комуникации, Регулаторна комисија за енергетика, Државен пазарен инспекторат, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Организацијата на потрошувачите на Македонија и Народниот правобранител.

- Давање советодавни услуги на потрошувачите во соработка со Организацијата на потрошувачите на Македонија.

- Организирање на посета на некои од земјите членки на Европската Унија за согледување на состојбите во областа на заштита на потрошувачите и спроведување на политиката за заштитата на потрошувачите, со цел осознавање на нивните искуства и можноста за примена на истите.

- Информација за спроведување на Програмата за заштита на потрошувачите.

Советот за заштита на потрошувачите ќе ја следи реализацијата на Програмата за заштита на потрошувачите и ќе и предлага Владата на Република Македонија мерки за нејзино остварување.

VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Активностите од оваа програма ќе се реализираат во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија, за 2007 и 2008 година.

За учество во реализацијата на поделни активности од оваа програма, органите на државната управа ќе ги партиципираат своите финансиски трошоци.

VII. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ПРОГРАМАТА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија.

Бр. 19-6404/1
27 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

По извршената споредба со изворниот текст на Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2006 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/06, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во членот 1 по зборовите: „Со оваа одлука се врши распределба на“ наместо износот „14.765.000,00“ треба да стои износот „14.945.000,00“.

Бр. 19-2806/2
27 декември 2006 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2284.

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/ 2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004 и 38/2005), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 40/2001, 72/2001, 89/2001, 50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 6/2005 и 44/2006), во членот 1, во точката 1 зборот: „елементарна“ се заменува со зборот: „збирна“.

Во точката 4 зборот: „привремен“ се брише.

Во точката 5 зборовите: „царински надзор“ се заменуваат со зборовите: „царинска контрола“.

Член 2

Членот 38 и Образецот на специјалната извозна марка за обележување на меѓупроизводи и етил - алкохол се бришат.

Член 3

Во член 40, по став 5 се додава нов став 6 кој гласи:
(6) Производителите на тутунски добра треба да достават до Управата за јавни приходи податоци за увезените странски контролни марки за обележување на тутунски добра наменети за извоз. Податоците содржат количина, ознаки, сериски број "од " "до ", назив на фирмата увозник и држава на увоз.

Член 4

Образецот "АКЦ-ММ" се заменува со нов Образец "АКЦ-ММ", кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.10 – 41563/1
26 декември 2006 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

АКЦ-ММ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

АКЦИЗНА ПРИЈАВА ЗА МИНЕРАЛНИ МАСЛА

Даночен број

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Акцизен период

Рок на поднесување

Исправка на акцизна пријава

Ред. бр.	Вид на минерално масло	Основица	Вкупна акциза (денари)	Количина ослободена од акциза	Количина во постапка на непостојење на услови за настанување на акцизен долг
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Оловен моторен бензин (МБ-86)	01			
2	Оловен моторен бензин (МБ-98)	02			
3	Моторен бензин МБ-96(премиум)	03			
4	Авионски бензин	04			
5	Безоловен моторен бензин (БМБ-95)	05			
6	Безоловен моторен бензин БМБ-90(регулар)	06			
7	Безоловен моторен бензин БМБ-95(премиум)	07			
8	Безоловен моторен бензин БМБ-91(регулар)	08			
9	Безоловен моторен бензин БМБ-98(супер)	09			
10	Гасно масло-погонско гориво(Д-1)	10			
11	Гасно масло-погонско гориво(Д-2)	11			
12	Гориво за дизел мотори Д (дизел)	12			
13	Гориво за дизел мотори Д-Е III (Дизел-Е III)	13			
14	Гасно масло-гориво за греење (ЕЛ)	14			
15	Течен нафтен гас-погонско гориво	15			
16	Течен нафтен гас-гориво за греење	16			
17	Керозин-погонско гориво	17			
18	Керозин-гориво за греење	18			
19	Масло за ложење	19			
20	Мазут М-1 и Мазут -2	20			
21	Минерални масла од (чл.29)	21			
22	Препарати од член (чл.29)	22			
23	Вкупна акциза(збир од ред.1 до 22 од колона 4)	23			

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на поднесување

Податоци за
обработката

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Акцизните должници кои се иматели на акцизна дозвола, должни се да поднесат акцизна пријава за минерални масла, за настанатиот акцизен долг за минерални масла, за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец.

Акцизна пријава во овој рок се поднесува и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период.

Акцизните должници согласно член 13 и 31 став 2 од Законот за акцизите, освен имателите на акцизна дозвола, за настанатиот акцизен долг за минерални масла, должни се да поднесат акцизна пријава за минерални масла веднаш. Во овие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

Напомена:

Доколку во текот на акцизниот период дојде до промена на висината на специфичната акциза, во согласност со член 28 став 7 од Законот за акцизите, а која е наведена во "Одлуката за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата", имателите на акцизна дозвола, за минералните масла наведени под редните броеви од 1 - 14 и 19 - 20, доставуваат до Управата за јавни приходи, во прилог кон акцизната пријава одделни податоци за количините испратени од акцизниот склад за кои настанала промена на акциза и износот на пресметаната акциза за тие количини.

Исправка на акцизната пријава

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно била пријавувана количина на акцизни добра (пр. за која настанала акциза, која е ослободена од акциза или која е испратена во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг), основица по чл. 29 од Законот за акцизите или акцизната настаната во акцизниот период, акцизниот должник е должен да изврши исправка на акцизната пријава за соодветниот акцизен период, со поднесување на нова акцизна пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "исправка на акцизна пријава" со внесување на знакот "X" и со наведување на акцизниот период за кој се врши исправката.

При поднесувањето на исправка на акцизната пријава, таа се пополнува повторно во целост, со тоа што износите или количините во полињата кои не се исправаат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите туку се внесува целиот исправен износ или количина.

Доколку со исправката на акцизната пријава се пријавува **поголем износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, позитивната разлика се плаќа со нејзиното поднесување.

Доколку со исправката на акцизната пријава се пријавува **помал износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, разликата се враќа согласно член 57, став 1 од Законот за акцизите.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "АКЦ-ММ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Доколку не е потребно да се пополни одредено поле, истото се остава празно. Доколку нема пополнување во ниедно поле, во колоната 4, под реден број 23 се впишува 0.

колона 3 Основица

Се внесуваат количините на минерални масла поодделно по видови за кои согласно член 13 и 31 став 2 од Законот за акцизи, настанала акциза во акцизниот период, односно веднаш, и тоа искажани во литри мерени на +15°C под редните броеви од 1 - 14 и во килограми под редните броеви од 15 - 22.

колона 4 Вкупна акциза (денари)

Се внесува вкупно пресметаната акциза, по поодделните видови минерални масла наведени под редните броеви од 1 - 22, а под реден број 23 се внесува вкупно пресметаната акциза за сите видови минерални масла која акцизниот должник треба да ја плати за акцизниот период во која настанала, односно веднаш во моментот кога настанала.

колона 5 Количина ослободена од акциза

Се внесуваат количините на минерални масла, поодделно наведени по видови под редните броеви од 1 - 22, ослободени од акциза, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период.

колона 6 Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг

Се внесуваат количините на минерални масла поодделно по видови наведени под редните броеви од 1 - 22, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за минерални масла ја потпишува своерачно акцизниот должник (пример: лице кое поседува одобрение за акцизно повластено користење, а го користи доброто спротивно на намената, превозник или други лица кои се акцизни должници согласно Законот за акцизите), а за имателите на акцизна дозвола лицето одговорно за работењето со акцизниот склад или неговиот полномошник наведени во акцизната дозвола.

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пријавата и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

2285.

Врз основа на член 17 б од Законот за платен промет („Службен весник на Република Македонија” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02, 42/03 и 13/06), министерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСИЛНА
НАПЛАТА КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ
ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА

I. Општи одредби

1. Со ова упатство се пропишува начинот на извршување на Налозите изготвени од носителот на платен промет - Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: НБРМ) по основ на Налози за извршување доставени од судски извршител и Решенија за присилна наплата доставени од надлежен орган (во понатамошниот текст: Налози за присилна наплата) кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот кој се наоѓа во рамките на трезорската сметка.

2. НБРМ врз основа на Налозите за присилна наплата изготвува Налози кои заедно со примерок од Налогот за присилна наплата во писмена или во електронска форма ги доставува до Трезорот при Министерството за финансии (во понатамошниот текст: Трезорот) за нивно извршување, од сметките на должникот - Буџетот на Република Македонија, Буџетот на општините или буџетските корисници и единки корисници на средства од буџетите.

3. Трезорот води Евиденција на примени и извршени Налози.

II. Евиденција и проверка на Налози

4. Евиденцијата на примени и извршени Налози содржи:

- број и ден на прием на Налогот;
- вкупен износ на Налогот (главен долг, камата и други трошоци);
- трезорска сметка;
- назив и сметка на буџетскиот корисник или единка корисник-должник;
- назив и сметка на субјектот-доверител;
- назив и сметка на судскиот извршител, односно назив на органот кој го донел решението за присилна наплата;
- дата на целосно извршување на Налогот;
- дата на делумно извршување на Налогот;
- дата на одлагање, запирање и застанување со извршувањето на Налогот;
- дата на блокада на сметката на буџетските корисници или единките корисници - должници.

5. Ако Налогот не ги содржи потребните елементи наведени во точка 4 алинеја 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од ова упатство (освен сметката на субјектот должник), или овие елементи се погрешно внесени со што се доведува во прашање неговото правилно извршување, веднаш се известува НБРМ за утврдените грешки и недостатоци во електронска форма, телефонски или по писмен пат.

III. Извршување на Налозите од сметките на Буџетот на Република Македонија

6. Извршувањето на Налозите кои гласат на сметките на Буџетот на Република Македонија, се извршуваат од ставката 464-Разни трансфери, потставка 464910 - Плаќање по судски решенија.

7. Трезорот примените Налози кои гласат на сметките на основниот буџет на буџетските корисници и сметките на буџетот на фондовите ги извршува од расположливите средства на истите.

8. Доколку за извршување на Налозите од точката 7 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, Налозите се извршуваат од сметките на буџетот од самофинансирачки активности.

9. Трезорот примените Налози кои гласат на сметките на буџетот од самофинансирачки активности на буџетските корисници ги извршува од истите.

10. Доколку за извршување на Налозите од точката 9 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства на сметките на самофинансирачки активности, Налозите се извршуваат од сметките на основниот буџет на буџетските корисници.

11. Доколку за извршување на Налозите од точките 7, 8, 9 и 10 нема доволно расположливи средства, Министерството за финансии согласно со закон, во рамки на сметките на основниот буџет или самофинансирачки активности, во висина на потребниот износ, врши пренамена од другите ставки каде има расположливи средства во рамки на буџетот на буџетскиот корисник, освен од ставките во рамки на категоријата 40 - Плати наемнини и надоместоци, на потставката 464910 и одобрува финансиски план, заради извршување на Налозите.

12. Трезорот примените Налози кои гласат на сметките на основниот буџет на единките корисници ги извршува од расположливите средства на истите.

13. Доколку за извршување на Налозите од точката 12 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, Налозите се извршуваат од сметките на единките корисници од самофинансирачки активности.

14. Трезорот примените Налози кои гласат на сметките на буџетот на самофинансирачки активности на единките корисници ги извршува од истите.

15. Доколку за извршување на Налозите од точката 14 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства на сметките на самофинансирачки активности, Налозите се извршуваат од сметките на основниот буџет на единките корисници.

16. Доколку за извршување на Налозите од точките 12, 13, 14 и 15 од ова упатство нема доволно расположливи средства, Министерството за финансии согласно со закон, во рамки на сметките на основниот буџет или сметките на самофинансирачки активности на единките корисници, во висина на потребниот износ врши измена на планот во висина на потребниот износ, од другите ставки каде има одобрен план освен од ставките во рамки на категоријата 40- Плати наемнини и надоместоци, со која планот од останатите ставки се пренесува на потставката 464910, заради извршување на Налозите.

17. Во случај на целосен или делумен недостиг на средства за извршување на Налозите за извршување од точка 7 до точка 16 од ова Упатство, Трезорот Налозите ги извршува во висина на расположливите средства на сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги блокира плаќањата на должникот (освен плаќањата за плати и надоместоци), и сите сметки на должникот (освен сметките на Буџетот на донации, сметките на Буџетот на заеми, преодните сметки, депозитните сметки, и уплатните сметки, кои сметки се нерасположливи за извршување), до потполно извршување на Налозите и истите ги заведува во Евиденцијата на примени и извршени Налози.

18. Доколку во доставениот налог за извршување не е наведена сметката на должникот која се води во рамките на трезорската сметка, Налозите се извршуваат првенствено од сметките на Буџетот од самофинансирачки активности, согласно одредбите од ова Упатство.

IV. Извршување на Налози од сметки на Буџетот на Општини

19. Извршувањето на Налозите кои гласат на сметките на Буџетот на Општините, се извршуваат од сите расположливи средства на истите, од сите ставки, освен од ставките во рамки на категоријата 40 - Плати наемници и надоместоци.

20. Трезорот примените Налози кои гласат на сметките на основниот Буџет на Општината ги извршува од расположливите средства на истите.

21. Трезорот примените Налози кои гласат на сметките на основниот Буџет на единките корисници ги извршува од расположливите средства на истите во рамки на одобрениот план.

22. Доколку за извршување на Налозите од точката 21 од ова Упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, Налозите се извршуваат од сметките на единките корисници од самофинансирачки активности во рамки на одобрениот план.

23. Трезорот применети Налози кои гласат на сметките на Буџетот од самофинансирачки активности на единките корисници ги извршува од расположливите средства од истите во рамки на одобрениот план.

24. Доколку за извршување на Налозите од точката 23 од ова Упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, Налозите се извршуваат од сметките на основниот Буџет на единките корисници во рамки на одобрениот план.

25. Во случај на целосен или делумен недостиг на средства за извршување на Налозите од точка 20 до точка 24 од ова Упатство, Трезорот Налозите ги извршува во висина на расположливите средства на сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги блокира плаќањата на должникот (освен плаќањата за плати и надоместоци), и сите сметки на должникот (освен сметките на Буџетот на донации, сметките на Буџетот на приходи и расходи од донации, сметките на Буџетот на заеми, сметките за самопридонес на Општините, преодните сметки, депозитните сметки, уплатните сметки, кои сметки се нерасположливи за извршување), до потполно извршување на Налозите и истите ги заведува во Евиденцијата на примени и извршени Налози.

26. Доколку во доставениот налог не е наведена сметката на должникот која се води во рамките на трезорската сметка, Налозите се извршуваат првенствено од сметките на Буџетот од самофинансирачки активности, согласно одредбите од ова Упатство.

V. Известување за извршувањето

27. Трезорот ја известува НБРМ за извршувањето на Налозите по електронски или писмен пат.

VI. Ограничување на извршувањето

28. Трезорот примените Налози со кои е утврдено ограничување на извршувањето преку дозволен месечен износ на трошење за Буџетските корисници и единките корисници, ги извршува првиот работен ден по истекот на месецот.

VII. Одлагање на извршувањето

29. Доколку Трезорот прими известување за одлагање на извршување на Налогот од НБРМ, во писмена или електронска форма, Налогот го повлекува од извршување и во Евиденцијата на примени и извршени Налози се евидентира одложувањето.

VIII. Запирање со извршувањето

30. Доколку Трезорот прими известување за запирање на извршување на Налогот од НБРМ, во писмена или електронска форма, ќе запре со извршување и во Евиденцијата за примени и извршени Налози се евидентира запирањето.

IX. Застанување со наплатата

31. Доколку Трезорот прими известување за застапување со извршување на Налогот од НБРМ, во писмена или електронска форма, ќе застане со извршувањето и во Евиденцијата за примени и извршени Налози се евидентира застапувањето.

X. Преодни и завршни одредби

32. Со денот на влегување во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за начинот на извршување на Налозите по решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/03, 45/05 и 115/05).

33. Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1.01.2007 година.

Бр. 08-40957/1
26 декември 2006 година
Скопје

Министер,
д-р Трајко Славески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2286.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2007 година, за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс II

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
0206 29	Јастиви кланични производи од животни од видот говеда, замрзнати: Друго:	103.750	103.750	kg	50
0207	Месо и јастиви кланични производи, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	1.500.000	1.500.000	kg	50
0210 11 0210 12 0210 19	Свинско месо: солено, во саламура, сушено или чадено: Бутови (шинки), плешки и други парчиња од нив, со коски: Гради со потрбушини и парчиња од нив: Друго:	12.500	12.500	kg	80
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса:	550.000	550.000	kg	100
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	112.500	112.500	kg	50
0405 10	Путер:	312.500	312.500	kg	50
0406 20 0406 30	Сирење стругано или во прав, од сите видови: Сирење топено, освен стругано или во прав:	30.000	30.000	kg	70
0406 90	Друго сирење:	12.500	12.500	kg	100
0805 10 0805 20 0805 40 00 00 0805 50	Портокали: Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми: Грејпфрут, вклучувајќи помело Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):	2.000.000	2.000.000	kg	50
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други кланични производи за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	715.000	715.000	kg	70

1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	367.500	367.500	kg	70
2005 70	Маслинки:	400.000	400.000	kg/net eda	50
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	kg	100
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни; Друго: Друго вклучувајќи премикси: Друго: Друго: Друго: Друго	3.000.000	3.000.000	kg	70

**ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Анекс III

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	kg	70
0406 10 0406 40	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда: Сирење прошарано со сина мувла и друго сирење кое содржи мувла произведено од <i>Penicillium roqueforti</i> :	150.000	150.000	kg	70

**ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА
(НУЛА -ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИТЕ)**

Анекс VI

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	35.000	35.000	кг	50
1806 1806 10 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	80.000	80.000	кг	35 50 50 50 50
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	82.500	82.500	кг	50
1905 90	Друго:	37.500	37.500	кг	50
2103 30 90 00	Приготвен синап (сенф)	50.000	50.000	кг	80

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	112.500	112.500	l	100

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД АЛБАНИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Анекс I Табела 3

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Един. мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0406 10	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	12.500	12.500	kg	МФН
0406 90 29 00	Кашкавал	12.500	12.500	kg	МФН
0701	Компир, свеж или разладен:	75.000	75.000	kg	МФН
0702	Домат, свеж или разладен:	37.500	37.500	kg	МФН
0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, ѓрдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	50.000	50.000	kg	МФН
0707	Краставици и корнишони, свежи или разладени:	25.000	25.000	kg	МФН
0807 ex 0807 11 00 00	Лубеници од 1 март до 15 јули	625.000	625.000	kg	МФН
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	37.500	37.500	kg	МФН
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	25.000	25.000	kg	МФН
2208 20 12 00*	Коњак во амбалажа од 2 литри или помала:	5.000	5.000	l alc 100%	МФН

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ХРВАТСКА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Анекс I на Протокол 48

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единечна мера	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	kg	45
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	150.000	150.000	kg	45
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав:	37.500	37.500	kg	45
0406 90	Друго сирење:	37.500	37.500	kg	45
1001	Пченица и наполица:	5.000.000	5.000.000	kg	45
1101 00	Брашно од пченица или наполица:	50.000	50.000	kg	45
1512 19	Масла од сончоглед или шафраника и нивни фракции: Друго:	50.000	50.000	kg	45
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	100.000	100.000	kg	45
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	275.000	275.000	kg	45
2103 90 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Друго:	75.000	75.000	kg	45
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	135.000	135.000	kg	45
2204 29	Други вина; шира од грозјесо запрена ферментација со додавање на алкохол: Друго:	10.000	10.000	l	45
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неоджилен/нережан:	625.000	625.000	kg	45
2402 20	Цигари што содржат тутун:	25.000	25.000	1000 p	45

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД МОЛДОВА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Протокол II

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини
0202	Месо говедско, замрзнато:	25.000	25.000	kg	МФН
0405	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази:	25.000	25.000	kg	МФН
0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:	25.000	25.000	kg	МФН
0802	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено:	25.000	25.000	kg	МФН
1001	Пченица и наполица:	250.000	250.000	kg	МФН
1003 00	Јачмен :	250.000	250.000	kg	МФН
1209	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:	25.000	25.000	kg	МФН
1507*	Соино масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано:	25.000	25.000	l	0
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	12.500	12.500	kg	МФН
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	12.500	12.500	kg	МФН
1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер:	75.000	75.000	kg	МФН
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	12.500	12.500	kg	МФН
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	12.500	12.500	kg	МФН
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	12.500	12.500	kg	МФН

2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	25.000	25.000	kg	МФН
2005 10 2005 20	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат: Хомогенизиран зеленчук: Компир:	25.000	25.000	kg	МФН
2007	Цемови, овошни жлса, мармлади, пирса од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	kg	МФН
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:	25.000	25.000	kg	МФН
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	12.500	12.500	kg	МФН
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замени за тутун:	12.500	12.500	1000p/st	МФН

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ СО ПОТЕКЛО ОД ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единечна мера	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви кланични производи, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	kg	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга:	125.000	125.000	kg	0%
0802 22 00 00	Друго јајчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени:	62.500	62.500	kg	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	kg	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	kg	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непечистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	l	0%

1604 14*	Приготвени или конзервирани риби: Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди (<i>Sarda spp.</i>):	87.500	87.500	kg	0%
1604 20 70 00*	Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот <i>Euthynnas</i> .				
2005 70	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	kg/net eda	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	kg	0%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	75.000	75.000	l	0%
2905 43 00 00*	Други полихидроксилни алкохоли: Манитол:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
2905 44*	Други полихидроксилни алкохоли : Д-Глуцитол (сорбитол):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3505*	Декстрини и други модификувани скророви (на пр, прежелатинизирани или естерификувани скророви); лепила врз база на скророви, или врз база на декстрини или други модификувани скророви:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пр, средства за апература и нагрзување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5201 00*	Памук, невлачен или нечеспан	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5301*	Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5302*	Коноп (<i>Cannabis sativa L</i>) суров или преработуван но не преден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубен текстилен материјал):	Неограничено	Неограничено	kg	0%

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ СО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА**

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04-30.06.2007 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	kg

0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	kg
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	kg
1003 00 90 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	kg
1005 90 00 00*	Пченка- друго	5.000.000	5.000.000	kg
1512 11*	Сурово масло	2.500.000	2.500.000	l
1701 12	Шеќер од шеќерна репка:	3.750.000	3.750.000	kg
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	kg
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	kg
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	kg
2007 99	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување: Друго:	25.000	25.000	kg
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	l
2209 *	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина:	25.000	25.000	l

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА**

АНЕКС II

ХС Тарифен број	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единична мерка	Преференцијална царинска стапка
0101 10 10 00*	Коњи, живи: Чисти раси за приплод: Коњи	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0102 10*	Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод:	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0103 10 00 00*	Свињи живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0104 10 10 00*	Овци живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0104 20 10 00*	Кози живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	kg	Слободно

0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 25 00 ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin	12.500	12.500	kg	Слободно
0701 10 00 00*	Компир, свеж или разладен: За сеидба	Неограничено	Неограничено	kg	Слободно
1302 20*	Пектински материи, пектинати и пектати	Неограничено	Неограничено	kg	Слободно
2101 11** 2101 12** 2101 20**	Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе Препарати врз база овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе: Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:	Неограничено	Неограничено	kg	Царина од 25% ad valorem**

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

***) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2007 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2007 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2007 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	kg	Слободно
ex 2208 90*	Аквавит (<i>дестилиран алкохол зачинет со семе од ким</i>)	1.250	1.250	l alc 100%	Слободно

*) Со царинската тарифа од 2007 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Бр. 1006-83/1
25 декември 2006 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2287.

Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка ("Сл. весник на РМ" бр.38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружението на граѓани – "КРИЗЕН ЦЕНТАР – НАДЕЖ" од Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружението на граѓани - "КРИЗЕН ЦЕНТАР – НАДЕЖ", со седиште во Скопје, на ул."Лазар Поп Трајков" бр.24 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - "КРИЗЕН ЦЕНТАР – НАДЕЖ", со седиште во Скопје, на ул."Лазар Поп Трајков" бр.24, ќе се изврши најдоцна на пет дена од денот на објавувањето на Решението во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-1600/8
27 декември 2006 година
Скопје

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2288.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ деловите кои гласат: „и висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба“, во насловот и членот 1, како и членот 4 од Правилникот за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител на градба од Прва, Втора и Трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени лиценци и висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2006), донесен од министерот за транспорт и врски на Република Македонија.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 164/2006 од 18 октомври 2006 година, поведе постапка за оценување на уставноста на деловите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот правилник, бил донесен од страна на министерот за транспорт и врски, врз основа на член 14 став 2 и 5 од Законот за градење. Правилникот содржи 10 члена.

Според член 1 од Правилникот, со овој правилник се пропишува начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител на градба од прва, втора и трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени лиценци и висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба.

Според член 4, за издавање на лиценца за управител на градба се плаќа надоместок во висина од 10 000 денари. Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа на сметка на Комората.

Останатите членови од Правилникот, уредуваат прашања кои се однесуваат на образецот на лиценцата, начинот на издавање на лиценцата, продолжувањето на лиценцата, одземањето на лиценцата, водењето на регистарот на издадени лиценци како и одредба за стапување во сила на Правилникот.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 44/2002), министерот, меѓу другото, донесува правилници за извршување на законите кога за тоа е овластен со закон.

Според член 56 став 1 од овој закон, со правилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на законите и другите прописи заради нивно извршување, а според член 61 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Уставниот суд со Одлука У.бр. 155/2005 од 22 март 2006 година меѓу другите, го укина ставот 2 на член 14 во делот: "Висината на надоместокот ја утврдува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот", од Законот за градење. Во образложението на оваа одлука, Судот застана на становиште дека во отсуство на критериуми во самиот закон, врз основа на кои надлежниот министер би ја определувал висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба, се остава простор за мешање на извршната во законодавната власт, односно дека ваквото овластување на министерот за транспорт и врски нема уставна основа и претставува повреда на принципот за поделбата на државната власт од член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот.

Од ова произлегува, дека оспорениот правилник е донесен врз основа на одредба од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005) која не е повеќе во правниот поредок, односно дека оспорениот Правилник нема законски основ за уредување на прашањето на висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба.

Правилникот е донесен и врз основа на ставот 5 на член 14 од Законот за градење според кој, начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценцата од ставот 1 на овој член, формата и содржината на образе-

цот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водењето на регистарот од ставот 4 на овој член, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот. Ова значи дека оспорениот правилник ја уредува целата оваа материја, а не само прашањето за висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба.

И покрај тоа што со поднесената иницијатива Правилникот се оспорува во целост, со оглед на тоа што правниот основ за уредување на другите прашања што се предмет на овој правилник, освен прашањето за надоместокот, и понатаму останува валиден, односно важечки, Судот утврди дека деловите од Правилникот со кои се уредува прашањето на надоместокот и неговата висина, односно деловите кои гласат: „и висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба“ во насловот и во членот 1, како и членот 4 од Правилникот не се во согласност со Уставот и со наведените закони.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судијата д-р Трендафил Ивановски кој го заменува претседателот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.164/2006 Го заменува претседателот
13 декември 2006 година на Уставниот суд на
Скопје Република Македонија,
 д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

2289.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ деловите кои гласат „и висината на надоместокот за добивање на лиценцата“, во насловот и членот 1, како и членот 6 од Правилникот за начинот за издавање, продолжување и одземање на лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија и лиценца Б за изведувач на градби од трета, четврта и петта категорија на градби, минималниот број на стручни лица и работници и нивната стручна подготовка за раководење и извршување на работи и техничка и друга опременост за работи кои ги врши изведувачот, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот и висината на надоместокот за добивање на лиценцата („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2006), донесен од министерот за транспорт и врски на Република Македонија.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.166/2006 од 18 октомври 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста и законноста на одредбите од Правилникот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со Законот за градење.

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот правилник е донесен од министерот за транспорт и врски, врз основа на членот 22 став 4 и 7 од Законот за градење.

Во членот 1 од овој Правилник е утврдено дека со него се пропишува начинот за издавање, продолжување и одземање на лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија и лиценца Б за изведувач на градби од трета, четврта и петта категорија на градби, минималниот број на стручни лица и работници и нивната стручна подготовка за раководење и извршување на работи и техничка и друга опременост за работи кои ги врши изведувачот, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот и висината на надоместокот за добивање на лиценцата.

Со останатите одредби од Правилникот, освен членот 6, се уредуваат прашањата за кои е донесен Правилникот.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца е уредена со членот 6 од овој Правилник и е определено дека за издавање на лиценца А се плаќа надоместок во висина од 10.000 денари, а за издавање на лиценца Б се плаќа надоместок во висина од 5.000 денари. Надоместокот е предвидено да се плаќа на сметка на Комората на овластени архитекти и овластени инженери.

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според членот 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни пред Владата.

Според членот 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000 и 44/2002), министерот донесува правилници, наредби, упатства, планови, програми, решенија и други видови акти за извршување на законски и други прописи кога за тоа е овластен со закон.

Според членот 56 став 1 од Законот, со правилник се утврдуваат и се разработуваат одделни одредби на законите и другите прописи заради нивно извршување.

Според Судот имајќи го предвид наведеното произлегува дека органите на државната управа имаат уставно овластување да донесуваат подзаконски акти во функција на извршување на законите, особено кога законодавецот препуштил операционализацијата на законските одредби да се уреди со акт на министерот, поаѓајќи од местото и улогата на органите на државната управа во системот на организацијата на власта.

Меѓутоа, со оглед на тоа што во конкретниов случај оспорениот Правилник е донесен врз основа на одредба од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005) која не е во правниот поредок, Судот утврди дека оспорениот Правилник нема законски основ за уредување на дел од прашањата кои се нејзин предмет.

Имено, со Одлука У.бр.155/2005 од 22 март 2006 година Уставниот суд на Република Македонија го укинал членот 22 став 4 од Законот за градење, во делот кој се однесувал дека висината на надоместокот ја утврдува министерот, од причини што Законот не содржел критериуми врз основа на кои надлежниот министер би ја определувал висината на надоместокот за лиценците А и Б кои се однесувале на градењето.

Со оглед на тоа, во однос на насловот и членот 1 од Правилникот, во деловите кои гласат: „и висината на надоместокот за добивање на лиценцата“ и во однос на членот 6, Судот утврди дека не се во согласност со наведените уставни одредби и со Законот за градење.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судијата д-р Трендафил Ивановски, кој го заменува претседателот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 166/2006
13 декември 2006 година
Скопје
Го заменува претседателот
на Уставниот суд
на Република Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

2290.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/92), на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. **СЕ ПОНИШТУВА** Одлуката за потврдување на Одлуката за утврдување на надоместоци на членовите на Советот на општина Аеродром за седници на работните тела, донесена од Советот на општина Аеродром под број 07-3588/4 од 1 август 2006 година („Службен гласник на општина Аеродром“ бр.10/2006).

2. **СЕ СТАВА ВОН СИЛА** Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземаат врз основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Кирил Тодоровски, градоначалник на општина Аеродром со Решение У.бр.149/2006 од 15 ноември 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со одредбите на Уставот на Република Македонија, како и со член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа.

5. Судот на седницата утврди дека, пред донесувањето на оспорената одлука, Советот на општина Аеродром на 19 јули 2006 година донел Одлука за утврдување на надоместоци на членовите на Советот на општина Аеродром за седници на работните тела, со содржина како оспорената одлука.

Градоначалникот на општината, со Решение 08-3487/1 од 24 јули 2006 година го запрел објавувањето на вака донесената одлука, бидејќи сметал дека истата не е во согласност со Уставот и одредбите од Законот за локалната самоуправа.

Решението е објавено во Службен гласник на општина Аеродром бр.9/2006.

Потоа, Советот на општина Аеродром врз основа на член 43 став 1, член 45 и член 100 од Законот за локалната самоуправа и член, 34, член 36, член 46 од Статутот на општина Аеродром на XXXVII-та седница одржана на 31 јули 2006 година донел Одлука за потврдување на Одлуката за утврдување на надоместоци на членовите на Советот на општина Аеродром за седници на работните тела.

Во член 1 од Одлуката е предвидено дека на членовите на Советот на општината Аеродром им се утврдува надоместок за работа на седница на работните тела во износ од 20% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, без оглед на одржани седници за секоја седница поодделно.

Во член 2 од Одлуката е определено дека на членовите на Советот им се утврдува надоместок за дневни трошоци во износ од 800 денари без оглед на бројот на одржани седници, за секоја комисија поодделно.

Во член 3 од Одлуката е определено дека истата стапува во сила со денот на донесувањето (31 јули 2006 година), а ќе се применува од 1 јули 2006 година и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Одлуката е објавена во наведеното гласило под број 10 од 1 август 2006 година.

По донесување на наведената одлука градоначалникот на Општината на 9 август 2006 година, по пошта, поднел иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија за оценување на нејзината уставност и законитост.

Со писмо бр.08-4000/1 од 21 август 2006 година, градоначалникот на општината Аеродром, меѓу другото го известил Министерството за локална самоуправа за поднесената иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорената одлука.

Судот, исто така, утврди дека Советот на општина Аеродром на 49-та седница одржана на 6 декември 2006 година ја укинал оспорената одлука.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот на Република Македонија, владењето на правото и локалната самоуправа се утврдени како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и сите други прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Според став 4 од истата одредба, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Според член 45 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седница и надоместоци на патни и дневни трошоци во рамки утврдени со закон.

Согласно членот 100 кој е поместен во Глава XV „Преодни и завршни одредби“ до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Според член 52 став 2 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004 и 81/2005) државните службеници имаат право, покрај другото и на надоместоци за патни, дневни и други трошоци за службени патувања во земјата и во странство, како и трошоци за превоз до и од работа (над 2,5 км.).

Висината на надоместоците од став 2 на овој член за секоја година се утврдуваат со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија, со Одлуката за извршување на буџетот на општината и Буџетот на Градот Скопје. Владата на Република Македонија поблиску ја утврдува постапката и начинот на распоредување на надоместоците.

Имајќи ги предвид одредбите од членовите 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, произлегува дека законодавецот за членовите на советот го утврдил правото на надоместок за присуство на седница и правото на надоместок на дневни трошоци за членовите на советот.

Притоа, законодавецот правото на надоместок за присуство на седница на членовите на советот не само што го утврдил, туку и го лимитирал и тој може да изнесува најмногу до 30% од просечната плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а во однос на висината на дневни трошоци на членовите на советот упатува на примена на прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Во Законот за извршување на Будетот на Република Македонија за 2006 година утврдена е висината на патните и дневните трошоци на државните службеници, како и трошоци за превоз до и од работа, под услов ако местото на живеење е оддалечено над 2,5 км. од работното место.

Оттука, имајќи ја предвид содржината на оспорената Одлука и посебно членовите 1 и 2, без притоа да се имаат предвид наведените законски одредби, според Судот истите не се во согласност со одредбите од наведените закони. Ова од причина што во цитираните законски одредби се предвидува надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, како и надоместок за дневни трошоци врз основа на прописите кои се однесуваат на државните службеници, но не се предвидува надоместок за работа на седница на работни тела без оглед на одржани седници, за секоја седница поодделно, односно не се предвидува фиксен износ на надоместокот за дневни трошоци, без оглед на одржана седница за секоја комисија поодделно како што предвидуваат членовите 1 и 2 од оспорената Одлука.

Од друга страна, пак, имајќи ја предвид содржината на членот 3 од Одлуката според која таа влегува во сила со денот на донесувањето (31 јули 2006 година), а ќе се применува од 1 јули 2006 година, Судот оцени дека истата има повратно дејство во нејзината примена, поради што Одлуката не е во согласност со член 52 став 1 и 4 од Уставот.

При одлучувањето, Судот ја имаше предвид околноста дека Советот на општина Аеродром ја укинал оспорената одлука, но оцени дека таа околноста не е од влијание за поинакво одлучување во овој случај.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судијата д-р Трендафил Ивановски, кој го заменува претседателот на Судот, и судиите: Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 149/2006
13 декември 2006 година
Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд
на Република Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

2291.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) член 22 став 6 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2005) и
б) Тарифникот за провизија за издавање на државни гаранции („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2006), донесен од министерот за финансии на Република Македонија.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр.49/2006 од 1 ноември 2006 година повеќе постапка за оценување на уставноста на член 22 став 6 од Законот означен во точката 1 под а) на оваа одлука и за оценување на уставноста и законитоста на Тарифникот означен во точката 1 под б), исто така, од оваа одлука.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 22 став 6 од Законот, „Министерот за финансии има право да утврди тарифник за провизија за издавање на државна гаранција“.

Во однос на оспорениот Тарифник Судот утврди дека тој има само три точки во кои се утврдува следното:

„Министерството за финансии наплаќа провизија за издавање на државни гаранции за обврските на носителите на јавниот долг по основ на земена заеми од земјата и странство во висина од 0,5% од номиналниот износ на гаранцијата (точка 1 од Тарифникот).

Наплатата на провизијата се врши пред склучувањето на Договорот за издавање на државна гаранција или гарантното писмо на посебна сметка на Министерството за финансии (точка 2 од Тарифникот).

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ (точка 3 од Тарифникот).

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска се утврдени како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Во членот 96 од Уставот е утврдено дека органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 44/2002) за извршување на законите и другите прописи, министерот донесува правилници, наредби, упатства, планови, програми и други видови акти кога за тоа е овластен со закон.

Според член 61 од овој закон, во однос на кој посебно се оспорува законитоста на Тарифникот, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека органите на државната управа, како дел од извршната власт, со закон можат да се овластат да донесуваат правилници, наредби, упатства и други акти за извршување на законите и дека со тие акти може само да се утврдуваат и разработуваат одделни одредби од законите заради нивно извршување, да се пропишува начинот на постапувањето во нивното извршување и слично, а не да се утврдуваат права и обврски на граѓаните и правните лица и да се пропишува надлежност на други органи. Ова од причини што правата и обврските на граѓаните и правните лица, како и надлежностите на органите на државната власт согласно Уставот може да се утврдуваат со закон, а не и со подзаконски акт.

Според член 1 од Законот за јавен долг, со овој закон се уредува/уредуваат управувањето со јавниот долг, намените на државниот долг, постапката и начините на задолжување, постапката на издавање, сервирање и престанок на државни гаранции, како и информирањето за јавниот долг.

Дефинициите, односно значењето на поимите употребени во овој закон и тоа: државен долг, јавен долг, носители на јавниот долг, задолжување, краткорочно и долгорочно задолжување, сервисирање на долг, рефинансирање, репрограмирање, државна гаранција и агент, се утврдени во членот 2 од Законот.

Така, според ставот 1 точка 2 на член 2 од Законот, јавен долг е државниот долг и сите финансиски обврски создадени преку задолжување на општините и на градот Скопје, како и на јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата, додека според точката 3 на истиот член од Законот носители на јавниот долг се Владата на Република Македонија, општините и градот Скопје, јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата.

Дефиницијата, односно значењето на државната гаранција, за чие издавање министерот за финансии согласно оспорената законска одредба има право да утврди тарифник за провизија е определено во ставот 1 точка 10 на член 2 од Законот и според таа точка, државна гаранција е потенцијална обврска за плаќање преземена од Република Македонија во име на носителот на јавен долг за чија сметка е издадена гаранцијата.

Во членот 3 од Законот, утврдено е дека носителите на јавниот долг се задолжуваат во согласност со критериумите и постапките утврдени со овој закон.

Согласно член 8 став 3 од Законот долгот на општините и на градот Скопје, на јавните претпријатија и на трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата, влегува во пресметката на јавниот долг, но не претставува обврска на Буџетот на Република Македонија, освен во случаи кога согласно со закон се издава државна гаранција.

Издавањето, пак, на државната гаранција, сервисирањето на долгот за кој е издадена државна гаранција, правото на наплата и престанокот на државната гаранција, како прашања се уредени во посебен дел од Законот и тоа од член 21 до 24.

Во членот 21 став 1 од Законот се утврдени критериумите кои е потребно да ги исполнуваат проектите за чие финансирање се бара издавање на државна гаранција, а во ставот 2 на овој член е утврдено кои проекти имаат предност при издавање на државна гаранција.

Во член 22, пак, од Законот, чиј став 6 се оспорува со иницијативата, утврдено е следното:

„Носителите на јавниот долг поднесуваат барање до Владата на Република Македонија за поведување на постапка за добивање на заем, обезбеден со државна гаранција (став 1).

Барањето од ставот (1) на овој член задолжително треба да содржи позитивно мислење од Министерството за финансии (став 2).

Министерот за финансии или лица овластени од него задолжително учествуваат во преговорите за добивање на заем со државна гаранција (став 3).

Во име на Република Македонија, министерот за финансии потпишува договор за издавање на државна гаранција или гарантно писмо кон странски заемодавачи, како и договор за обезбедување на државната гаранција со субјектот во чие име е издадена, по претходно донесен закон за издавање на државна гаранција (став 4).

Во име на Република Македонија, министерот за финансии потпишува договор за издавање на државна гаранција или гарантно писмо кон домашни заемодавачи, како и договор за обезбедување на државната гаранција со субјектот во чие име е издадена, по претходно донесена одлука од Владата на Република Македонија (став 5).

Министерот за финансии има право да утврди тарифник за провизија за издавање на државна гаранција. (оспорен став 6 од член 22 од Законот)“.

Од наведените и другите законски одредби произлегува дека предмет на уредување со Законот за јавен долг, меѓу другото, се и постапката, издавањето, сервисирањето, правото на наплата и престанокот на државните гаранции. Во тие рамки законодавецот, освен што ја дефинирал државната гаранција, утврдил дека издавањето на државна гаранција е во надлежност на Министерството за финансии, односно дека во име на Републиката, министерот за финансии потпишува договор за издавање на државна гаранција или гарантно писмо кон странски или домашни заемодавачи по претходно донесен закон за издавање на државна гаранција, односно на одлука на Владата на Република Македонија, зависно дали се работи за странски или домашен заемодавач.

Понатаму, од овие одредби, а и од Законот во целина, произлегува дека провизијата за издавање на државна гаранција законодавецот ја споменува само во една одредба и тоа во одредбата која се оспорува со иницијативата. Ова укажува дека законодавецот не само што не дефинирал што се подразбира под овој поим во смисла на овој закон, туку не утврдил ни тоа дека за издавање на државна гаранција од носителите на јавниот долг се наплатува провизија, но едноставно можноста за наплатување е препуштено да се утврди со тарифникот за чие донесување со оспорената законска одредба е овластен министерот за финансии. Освен тоа, во Законот не се утврдени ниту критериуми, односно рамка за определување на висината на провизијата, така што и утврдувањето на нејзината висина е целосно препуштено со тарифникот на министерот за финансии, при што тој и во овој поглед има неограничено, или т.н. дискреционо право.

Оттука, имајќи го предвид наведеното, како и содржината на оспорената законска одредба, според Судот, правото, односно овластувањето на министерот за финансии утврдено во оспорениот член 22 став 6 од Законот тој да утврди тарифник за провизија за издавање на државна гаранција не е во функција на операционализација, односно разработка на одделни законски одредби во смисла на нивно дообјаснување, допрецизирање или доуредување заради нивно извршување, туку во крајна линија води кон утврдување на права и обврски, конкретно на утврдување на обврска на носителите на јавен долг во смисла на овој закон за плаќање на провизија за издавање на државна гаранција, што не е дозволено. Ова, особено што во конкретниот случај обврската за наплатување на провизијата законодавецот не ја утврдил на јасен и прецизен начин, ниту пак утврдил критериуми и мерила за определување на нејзината висина и другите елементи, туку сите овие прашања се препушта единствено целосно да се утврдат со подзаконскиот акт на министерот за финансии, што впрочем е и направено со оспорениот тарифник.

Затоа, според Судот во таква ситуација, со утврденото овластување на министерот за финансии во оспорениот член 22 став 6 од Законот, законодавецот допушта мешање на извршната во законодавната власт, поради што оцени дека оспорената одредба не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и 4, член 51 и член 96 од Уставот.

6. Имајќи го предвид фактот дека министерот за финансии, врз основа на член 22 став 6 од Законот го донел Тарифникот за провизија за издавање на државни гаранции за кој оцени дека не е во согласност со Уставот, Судот оцени дека поради истите причини и Тарифникот не е во согласност со наведените одредби од Уставот, како и со членовите 56 и 61 од Законот за организација и работа на органите на државната управа.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од д-р Трендафил Ивановски кој го заменува претседателот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.49/2006 Го заменува претседателот
13 декември 2006 година на Уставниот суд на
 Република Македонија,
 д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

2292.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 22 ставовите 1 и 3 од Правилникот за начинот на запишувањето на правата на недвижностите и начинот и постапката на излагањето („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2006 и 95/2006) донесен од директорот на Државниот завод за геодетски работи.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипков од Скопје со Решение У.бр.20/2006 од 1 ноември 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот став 1 на член 22 од Правилникот при поединечно запишување на правото на недвижност која се наоѓа во катастарска општина во која е во примена катастар на земјиште - пописен катастар, барателот треба со поднесување на барањето да приложи и изјава во која ќе бидат наведени сите граничари на предметната недвижност со име, презиме и адреса на живеење.

Во ставот 2 на член 22 од Правилникот утврдено е дека писмено известените сопственици на соседните катастарски парцели кои биле присутни на денот на увидот и премерувањето и кои се согласни со граничните линии на предметната парцела, го потпишуваат записникот од премерувањето.

Според оспорениот став 3 на член 22 од Правилникот доколку недвижноста граничи со имот на Република Македонија и има разлика во површината помеѓу пописниот катастар и премерувањето поголема од 20%, во постапката на запишување на правата на недвижностите се вклучува Јавниот правобранител на Република Македонија.

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е утврдено како една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 95 став 1 од Уставот, државната управа ја сочинуваат министерства и други органи на управата и организации утврдени со закон, а според став 3 на истиот член, организацијата и работата на органите на државната управа се уредува со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Согласно член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Според член 12 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 44/2002) како управни организации, кои освен министерствата и другите органи и организации утврдени со Законот ја сочинуваат државната управа, се основаат: Државен архив на Република Македонија; Државен завод за геодетски работи и Државен завод за статистика.

Според член 55 став 2 од истиот закон, директорот на самостојниот орган на државната управа, односно на управната организација, донесува правилници, решенија, наредби, упатства, планови, програми и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа е овластен со закон.

Според член 61 став 2 од овој закон, со актите кои ги донесува директорот кој раководи со самостојниот орган на државната управа, односно со управната организација не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Согласно член 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, („Службен весник на СРМ“ бр.27/1986 и 17/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2005, 109/2005 и 70/2006), премерот, катастарот и одржувањето на премерот и катастарот и запишувањето на правата на недвижностите се вршат на начин и постапка пропишани со овој закон.

Согласно член 5 од овој закон работите на премерот, катастарот и одржувањето на премерот и катастарот и запишувањето на правата на недвижностите се во надлежност на Државниот завод за геодетски работи.

Според член 10 став 1 од истиот закон, запишувањето на недвижностите во катастарот на недвижностите е задолжително и се врши по службена должност или по барање на странката.

Премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите согласно членот 13 на овој закон се вршат според одредбите на Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Според членот 50 од Законот, во катастарот на недвижностите се запишуваат: правото на сопственост, стварните и личните службености, товари и ограничувања и други права за кои запишувањето е определено со закон.

Согласно членот 53 од Законот, како носители на правата на недвижностите можат да се запишат домашни и странски физички и правни лица, вклучувајќи ја и државата и единиците на локалната самоуправа под услови и на начин предвидени со овој или друг закон.

Во членот 56 од Законот утврдено е дека директорот на Државниот завод за геодетски работи ќе донесе поблиски прописи за начинот на запишувањето на правата на недвижностите.

Во Глава V од Законот се уредуваат прашањата во врска со установањето на катастарот на недвижностите, кое според членот 59 опфаќа: излагање на јавен увид на податоците за недвижностите со утврдување на правата на недвижностите, изготвување на катастар на недвижностите, поединечно запишување на правата на недвижностите и конверзија на податоците од катастар на земјиштето во катастар на недвижностите.

Во членот 67 од Законот утврдено е дека во постапката за излагање на јавен увид на податоците за недвижностите во државна сопственост, се повикува Јавниот правобранител на Република Македонија.

Во членот 73 од Законот утврдено е дека директорот на Државниот завод за геодетски работи ќе донесе поблиски прописи за начинот и постапката на излагањето.

Согласно член 80-а од Законот, по установувањето на катастарот на недвижностите, правата на недвижностите од членот 65 на овој закон се запишуваат по барање на странката, согласно со одредбите на овој закон кои се однесуваат на постапката за излагање на јавен увид на податоците за недвижностите со утврдување на правата на недвижностите.

Постапката за поединечното запишување на правата на недвижностите е уредена во посебен поднаслов „3 Поединечно запишување на правата на недвижностите“ на Глава V „Установување на катастар на недвижности“. Од членовите што го сочинуваат овој поднаслов како побитни за одлучување во конкретниот предмет се член 81-а, член 81-б став 2 и член 81-в од Законот. Имено, согласно член 81-а од Законот, поединечното запишување на правата на недвижностите се врши по барање на странката во премерени и непремерени катастарски општини каде што е во примена катастар на земјиштето.

Во член 81-б став 2 од Законот пропишано е дека во непремерените катастарски општини податоците на земјиштето и зградите се прибираат со увид и премер на самото место, за што уредно ќе бидат писмено известени сопствениците на соседните катастарски парцели.

Според членот 81-в од Законот, по прибирањето на податоците за земјиштето и зградите, се спроведува постапка согласно со одредбите на овој закон кои се однесуваат на постапката за излагање на јавен увид на податоците за недвижностите со утврдување на правата на недвижностите.

Имајќи ги предвид наведените и другите одредби од Законот, директорот на Државниот завод за геодетски работи врз основа на овластувањето утврдено во член 56 и член 73 од Законот го донел Правилникот, чии одредби се оспоруваат со оваа иницијатива.

Според член 1 од Правилникот, со овој правилник се пропишува начинот на запишувањето на правата на недвижностите и начинот и постапката на излагањето.

Содржината на Правилникот е систематизирана во четири поглавја, а оспорениот член 22 е поместен во III поглавје насловено како „Излагање на податоците за недвижностите по барање на странката“, или поконкретно во вториот поднаслов „2. Поединечно запишување на правата на недвижностите“ од ова поглавје.

Разгледувајќи ја содржината на оспорениот став 1 на член 22 од Правилникот во однос на наведените одредби од Законот, а особено во однос на членот 81-б став 2 од Законот, според Судот јасно произлегува дека со оваа оспорена одредба не се врши операционализација, односно разработка на законската одредба содржана во член 81-б став 2 од Законот заради нејзино извршување, односно примена, како што се наведува во мислењето на Државниот завод за геодетски работи доставено до Судот со допис бр.03-7052/2 од 5 октомври 2006 година.

Напротив, според Судот обврската за приложување на изјавата во која ќе бидат наведени сите граничари на предметната недвижност со име, презиме и адреса на живеење при поднесување на барањето за поединечно запишување на правото на недвижност која се наоѓа во катастарска општина во која е во примена катастар на земјиште - пописен катастар, (односно која се наоѓа во непремерена катастарска општина), утврдена во оспорената одредба на ставот 1 на член 22 од Правилникот води кон неефикасност, дури и до неизвршување на член 81-б став 2 од Законот, затоа што граѓаните не

секогаш ќе бидат во можност да ги наведат точно сите тие податоци за сопствениците на соседните катастарски општини, од причини што не располагаат со такви податоци, а ниту имаат начин да дојдат до нив.

Затоа, податоците кои се потребни заради уредно писмено известување на сопствениците на соседните катастарски општини со кои граничи недвижноста за која е поднесено барањето за поединечно запишување на правата на таа недвижност, според Судот треба да ги обезбеди самиот Државен завод за геодетски работи било од сопствените податоци со кои тој располага или пак на друг начин, а не за тоа да ги обврзува граѓаните. Впрочем, ваквата обврска на граѓаните не произлегува и од самата одредба на членот 81-б став 2 од Законот.

Тргувајќи од наведените причини, Судот утврди дека наводите во иницијативата според кои со оспорениот став 1 на член 22 од Правилникот се пропишувала обврска за граѓаните и правните лица се основани и поради тоа оцени дека истиот не е во согласност со одредбите од Уставот и од Законот за организација и работа на органите на државната управа.

Што се однесува до оспорениот став 3 на член 22 од Правилникот, со кој според наводите во иницијативата бил повреден член 67 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, а со тоа истовремено биле повредени и членовите од Уставот наведени во иницијативата, Судот оцени дека и овој став на член 22 од Правилникот не е во согласност со Уставот и со Законот. Ова од причини што согласно членот 67 од Законот, во постапката на излагање на јавен увид на податоците за недвижностите во државна сопственост, секогаш и во секој случај се поканува Јавниот правобранител на Република Македонија. Тоа, со други зборови значи дека со овој член од Законот не се дозволува, односно не се допушта во постапката за излагање на јавен увид на податоците за недвижностите во државна сопственост Јавниот правобранител на Република Македонија во ниеден случај да не биде поканет, или, пак, да се поканува само во определени случаи, како што е и случајот на кој се однесува оспорената одредба на ставот 3 на член 22 од Правилникот.

Според Судот, оспорената одредба на ставот 3 на член 22 од Правилникот не може да се оправда не само од аспект на член 67 од Законот, во однос на кој со иницијативата се оспорува, туку и од аспект на член 81-б став 2 од Законот, според кој во секој случај при поединечното запишување на правата на недвижностите во непремерените катастарски општини, за увидот и премерот на самото место уредено се известуваат сопствениците на сите соседни катастарски парцели, па оттука секогаш се известува и Јавниот правобранител на Република Македонија, доколку овие недвижности граничат со катастарска парцела во државна сопственост.

Поради наведеното, Судот оцени дека членот 22 став 3 од Правилникот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот со напред наведените одредби од Законот за организација и работа на органите на државната управа и Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судијата д-р Трендафил Ивановски кој го заменува претседателот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Полочани и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.20/2006
13 декември 2006 година
Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд
на Република Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

2293.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992) на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

О Д Л У К А**1. СЕ ПОНИШТУВААТ**

а) Одлуката за пренесување на надлежност, бр.07-3662/8 од 11 ноември 2005 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 14/2005) и

б) Одлуката за утврдување надоместок на членовите на Советот на општината Карпош определени за учество при склучување на бракови во Матичната служба на град Скопје, бр.07-3662/9 од 11 ноември 2005 година („Службен гласник на град Скопје“ бр.14/2005).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Јонче Цветковски од Скопје, со Решение У.бр.132/2006 од 8 ноември 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука. Со ова решение истовремено се запре извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на овие одлуки.

5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од оспорената одлука означена во точката 1 под а) од оваа одлука, Советот на општината Карпош пренесува надлежност на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на Советот на општината Карпош, да донесува Одлука за утврдување на надоместоци на членовите на Советот на општината Карпош за секој месец посебно.

Оваа одлука според членот 2 влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Во однос на содржината на оспорената одлука означена во точката 1 под б) од оваа одлука, Судот утврди дека таа има вкупно пет члена од кои во членот 1 се утврдува дека на членовите на Советот на општината Карпош, определени за учество при склучување на бракови во Матичната служба на град Скопје се утврдува надоместок во износ од 1.500,00 денари.

Според член 2 од Одлуката, надоместокот утврден во член 1 од оваа Одлука се исплатува посебно за секој ден, без оглед на бројот на случените бракови во тој ден, кога определените членови на Советот биле ангажирани за склучување на бракови во Матичната служба на град Скопје.

Според член 3 од Одлуката, надоместокот утврден во оваа одлука се исплатува од Буџетот на општината Карпош, врз основа на потврда за присуство при склучување на брак, издадена од Матичната служба на град Скопје.

Во член 4 од Одлуката се утврдува дека со донесувањето на оваа одлука престануваат да важат член 3 и 4 од Одлуката за определување надоместок на членовите на Советот на општината Карпош за вршење на задачите што им ги доверил Советот („Службен гласник на град Скопје“ бр.4/1997, 11/1999 и 7/2002), а додека во член 5 се утврдува дека оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на град Скопје“.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 52 став 1 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Согласно член 32 став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината. Согласно став 2 на истиот член, за разгледување на прашања и утврдување предлози од одредена област, советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии. Согласно став 3 на истиот член, составот и начинот на изборот на членовите на комисиите од ставот 2 се уредуваат со статутот.

Со член 36 од истиот закон се утврдува надлежноста на советот на општината, при што во став 1 точка 1 се утврдува дека во надлежност на советот на општината е да го донесува статутот на општината и другите прописи.

Од наведените законски одредби произлегува дека советот на општината, како претставнички орган на граѓаните, може за разгледување на прашања и за утврдување на предлози од одредена област од својот состав да формира постојани и повремени комисии. Меѓутоа, законодавецот јасно определил дека статутот на општината и другите прописи ги донесува советот на општината, од што несомнено произлегува дека постојаните и повремените комисии, како работни тела на советот немаат ингеренции да одлучуваат за донесување на општи акти, односно прописи со кои се уредуваат прашања од надлежност на општината.

Оттука, имајќи го предвид наведеното, како и содржината на оспорената Одлука за пренесување на надлежноста, со која Советот на општина Карпош и пренесува на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања да донесува одлука за утврдување на надоместоци на членовите на Советот на општината Карпош за секој месец посебно, Судот утврди дека оваа одлука не е во согласност со членот 32 од Законот за локалната самоуправа, а особено со ставот 2 на овој член од Законот, во кој јасно и децидно е утврдено дека постојаните и повремените комисии советот на општината може да ги формира само за разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, а не и за донесување на прописи.

Имајќи предвид дека според член 2 од оваа одлука, таа влегува во сила со денот на донесувањето, а не по нејзиното објавување, Судот по сопствена иницијатива оцени дека оваа одлука не е во согласност и со член 52 став 1 од Уставот.

При оценувањето на уставноста и законитоста на оспорената Одлука за утврдување надоместок на членовите на Советот на општина Карпош, определени за учество при склучување на бракови во Матичната служба на град Скопје, Судот ги имаше предвид членовите 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, во однос на кои се оспорува нејзината законитост.

Според член 45 од истиот закон, членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Согласно член 100 од Законот, кој се наоѓа во Глава XV Преодни и завршни одредби, до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон, членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу

до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Од содржината на наведените членови од Законот за локалната самоуправа произлегува дека законодавецот утврдил членовите на советот да имаат право на надоместок за присуство на седници на советот најмногу до 30% од просечната нето месечна плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, како и право на надоместок на патни и дневни трошоци кои ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници. Овие одредби не предвидуваат право на други надоместоци на членовите на советот, како што е надоместок за присуство на седници и учество во работа на работните тела на советот, за непосредно следење на одредени прашања од надлежност на советот, за учество во изготвување и проучување на материјали за советот, или пак, за вршење на други задачи кои ќе ги определи советот, како што е и учеството, односно ангажираноста на членовите на советот во деновите кога се склучуваат бракови.

Оттаму, со оглед на тоа што Законот за локалната самоуправа не предвидува право на советниците на посебен надоместок за нивното учество при склучување на бракови, какво што право е определено во Одлуката означена во точката 1 под б) од оваа одлука, Судот оцени дека таа одлука не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот со наведените законски одредби.

7. Со оглед на тоа што оваа одлука е конечна, Судот утврди дека се исполнети условите решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземани врз основа на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука да го стави вон сила.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судијата д-р Трендафил Ивановски кој го заменува претседателот на Судот и судиите Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.139/2006
13 декември 2006 година
Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2294.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење ("Сл.весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр. 53/02, 11/03, 19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Овластените банки можат, од Народна банка на Република Македонија, да купуваат права за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија.

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на оваа Одлука, се однесуваат на еден квартал.

3. Овластените банки ги купуваат правата за купување на девизи, во евра по продажен курс на Народна банка на Република Македонија, по следната вредност:

Валута во девизи	Количина	Вредност во денари
Евро (ЕУР)	1	0,15

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на Народна банка на Република Македонија.

5. Цената на правото за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија, важи од 01.01.2007 до 31.03.2007 година.

6. Оваа одлука стапува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 01.01.2007 година и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.02-14/196-2006
27 декември 2006 година
Скопје

Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2295.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 63/06), а во врска со точката 2 од Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација Битола ДОО Скопје ("Службен весник на РМ", бр. 98/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 28 декември 2006 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ЦЕНОВНИК – ТАРИФА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2007 ГОДИНА НА ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА ДОО СКОПЈЕ

1. Не се одобрува Ценовникот - тарифа на топлинска енергија за греење за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 година, доставен од страна на Топлификација Битола ДОО Скопје согласно точката 2 од Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација Битола ДОО Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 98/06), со кој се бара зголемување на тарифите согласно применуваниот тарифен систем за 4,46%, поради отпочнување на постапка за намалување на просечната цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1945/1
28 декември 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 2296.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Бусилци-Општина Чашка.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Бусилци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-10435/1
28 декември 2006 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

144.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр.48/2001 и 31/2003), членот 3 се менува и гласи:

“За обезбедување на здравствени услуги во примарната здравствена заштита на осигурените лица, Фондот склучува договори со здравствените установи кои вршат примарна здравствена заштита ако:

- укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола согласно Законот за здравствена заштита;
- постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема, кадар и сл.);
- се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
- се платени придонесите за задолжителното здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи.

Договорот од став 1 Фондот ги склучува во рамки на утврдените буџетски средства за таа намена, по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.”

Член 2

Во членот 5, став 2 по зборот “установа” се додаваат зборовите “за тимот”.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

“Тимот на избраниот лекар се состои од лекар од соодветната дејност и медицинска сестра.”

Ставот 3 станува став 4.

Член 3

Во членот 6 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: “Во зависност од бројот на остварените поени, вредноста на поенот се пресметува на следниот начин:

1. до 2500 поени 100 % од утврдената вредност на поенот;
2. за секој нареден поен од 2501 до 3500 поени, 70% од утврдената вредност на поенот;

3. за секој нареден поен од 3501 до 4500 поени, 45% од утврдената вредност на поенот;

4. за секој нареден поен од 4501 поени, 30% од утврдената вредност на поенот.”

Ставот 4 станува став 5.

Член 4

Во членот 10, став 1, точката 1 се менува и гласи: “евиденција за извршена задолжителна имунизација и систематски прегледи на ученици и студенти.”

Член 5

По членот 11 се додаваат четири нови членови 11-а, 11-б, 11-в и 11-г, кои гласат:

“Член 11-а

Надоместокот за здравствените услуги за итна медицинска помош и домашно лекување, вклучувајќи и превоз со санитарско возило кога е тоа неопходно, превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца до 18 години, поливалентна патронажа, породилиште, советувањето за здрави деца и задолжителни вакцинации, итна стоматолошка здравствена заштита и превентивна стоматолошка здравствена заштита кои се вршат во јавната здравствена установа (Здравствен дом), се утврдува со договорот помеѓу Фондот и Здравствениот дом.

Здравствените услуги од став 1 на овој член се надоместуваат на Здравствениот дом, согласно Ценовникот за здравствените услуги на Република Македонија.

Член 11-б

Во подрачјата каде што не е организирана итна медицинска помош, истата се врши со дежурство од сите избрани лекари на тоа подрачје. Надоместокот на Здравствениот дом врз основа на доставена фактура за извршените дежурства на избраниот лекар го обезбедува Фондот, согласно Ценовникот за здравствените услуги на Република Македонија.

Член 11-в

Надоместокот за остварената приправност на избраниот лекар каде што нема организирана итна медицинска помош, врз основа на доставена фактура на Здравствениот дом, го обезбедува Фондот согласно Ценовникот за здравствените услуги на Република Македонија.

Член 11-г

Во подрачјата каде што домашното лекување го врши избраниот лекар од тоа подрачје, по налог на лекар специјалист, извршените услуги ги обезбедува Фондот и се надоместуваат врз основа на фактура доставена од здравствената установа на избраниот лекар, согласно Ценовникот за здравствените услуги на Република Македонија.

За извршените породувања во породилиштата што ги врши избраниот гинеколог како и прегледите на педијатарот, надоместокот на Здравствениот дом врз основа на доставена фактура за извршените здравствени услуги го обезбедува Фондот според бројот на извршените услуги по Ценовникот за здравствени услуги во Република Македонија.”

Член 6

Членовите 11 а, 11 б, 11 в и 11 г на овој Правилник се применуваат од денот на влегувањето во сила на Правилникот за критериумите за утврдување на организационите единици во јавните здравствени установи кои не можат да се издаваат под закуп (“Сл.весник на РМ“ бр.32/06).

Член 7

Членот 15 се брише.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8127/6
15 декември 2006 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цемаили, с.р.

145.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување (“Сл.весник на РМ” бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 15.12.2006 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 80/2004 и 24/2005), во членот 2 став 1 по алинеата 2 се додаваат 3 нови алинеи:

“- се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;

- се платени придонесите за задолжителното здравствено осигурување;

- негува добри деловни односи.”

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

“Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по доставена понуда за склучување на договор, со важност за тековната година.”

Член 2

Во членот 4 во ставот 1 по зборовите “се врши по” се додаваат зборовите “остварен поен по”.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

“Секое осигурено лице кое го избрало лекарот стоматолог е носител на 1 поен.”

Ставот 2 станува став 3.

Член 3

По членот 6 се додава нов член 6 а, кој гласи:

„Член 6 а

Во зависност од бројот на остварените поени, вредноста на поенот се пресметува на следниот начин:

1. до 2000 поени 100 % од утврдената вредност на поенот;

2. за секој нареден поен од 2001 до 3000 поени, 70% од утврдената вредност на поенот;

3. за секој нареден поен од 3001 до 4000 поени, 45% од утврдената вредност на поенот;

4. за секој нареден поен од 4001 поени, 30% од утврдената вредност на поенот.”

Член 4

Во членот 10 ставот 2 се брише.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8127/7
15 декември 2006 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цемаили, с.р.

146.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување (“Сл.весник на РМ” бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР**

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар („Сл. весник на РМ“ бр.10/2002), по членот 1 се додава нов член 1 а, кој гласи:

„Член 1 а

За обезбедување на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар во примарната здравствена заштита, Фондот склучува договори со здравствените установи кои вршат лабораториски испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита ако:

- укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола согласно законот за здравствена заштита;

- постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема, кадри и сл.);

- се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;

- се платени придонесите за задолжителното здравствено осигурување;

- негува добри деловни односи.

Договорите од став 1, Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.”

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8 а, кој гласи:

„Член 8 а

Во зависност од бројот на остварените поени, вредноста на поенот се пресметува на следниот начин:

1. до 20000 поени 100 % од утврдената вредност на поенот;

2. за секој нареден поен од 20001 до 30000 поени, 70% од утврдената вредност на поенот;

3. за секој нареден поен од 30001 до 45000 поени, 45% од утврдената вредност на поенот;

4. за секој нареден поен од 45001 поени, 30% од утврдената вредност на поенот.”

Член 3

Членот 12 се брише.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8127/3
15 декември 2006 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цемаили, с.р.

147.

Врз основа на член член 9 и член 56 од Законот за здравствено осигурување (“Сл. весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 15.12.2006 година донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (“Сл. весник на РМ” бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004 и 30/2006), членот 49 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8127/9
15 декември 2006 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цемаили, с.р.

148.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување (“Сл. весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ, КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СО ЛЕКОВИ КОИ СЕ ПРОПИШУВААТ НА РЕЦЕПТ ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи, кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита (Сл. Весник на РМ бр. 76/2004), во членот 2 по ставот 1 се додава нов став кој гласи:

“Услугите од став 1 на овој член ги врши фармацевтски тим кој се состои од дипл. фармацевт и фармацевтски техничар.”

Член 2

По членот 2 се додава нов член 2 а кој гласи:
“За обезбедување на здравствени услуги за издавање на лекови на рецепт во примарната здравствена заштита, Фондот склучува договори со здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита ако:

- укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола согласно законот за здравствена заштита и законот за лековите помошните лековити средства и медицинските помагала;

- постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема, кадри и сл.);

- се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;

- се платени придонесите за задолжителното здравствено осигурување;

- негува добри деловни односи.

Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена, по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.”

Член 3

Членот 8 се брише.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8127/5
15 декември 2006 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цемаили, с.р.

149.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување (“Сл. весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА**

Член 1

Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 73/2005 и 3/2006), во членот 55 ставот 2 се менува и гласи:

“По исклучок од ставот 1 на овој член, за помагала та утврдени во член 27 од овој правилник, осигуреното лице правото го остварува врз основа на потврда издадена од избраниот лекар на предлог на лекар специјалист од соодветна специјалност.”

Член 2

Членот 60 се менува и гласи:

“За обезбедување на ортопедски помагала од член 59 на овој член, Фондот склучува договори со правните лица ако:

- услугите што ги врши се во рамките на дејноста за која е регистрирано;

- постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема, кадри и сл.);

- се платени придонесите за задолжителното здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи;
- ако ортопедското помагало има одобрение за пуштање во промет (регистрација), доколку е тоа утврдено со Законот за лековите, помошните лековите средства и медицинските помагала.

Договорите од став 1 Фондот ги склучува во рамки на утврдените буџетски средства за таа намена, по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.

Референтните цени на ортопедските помагала периодично се утврдуваат од страна на Фондот. “

Член 3

Во Списокот на ортопедски и други помагала (Сл. Весник на РМ бр.111/2000, 4/2001, 41/2003) под Д”Заботехнички и забнопротетички средства”

- во реден број 187 во колоната “помагалото го препишува” зборовите: “избран стоматолог” се менуваат со зборовите: “специјалист протетичар”;

- во реден број 191 во колоната “помагалото го препишува” зборовите: “избран стоматолог” се менуваат со зборовите: “специјалист протетичар”.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8127/4
15 декември 2006 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Аљбон Цемаили, с.р.

150.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување (“Сл.весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 15.12.2006 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 54/2003 и 35/2006), во членот 1 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна стоматолошка здравствена заштита ќе се регулираат со посебен акт.”

Член 2

Во членот 3 став 2, по точката 4 се додаваат три нови точки 5, 6 и 7 кои гласат:

„5. се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;

6. се платени придонесите за задолжителното здравствено осигурување;

7. негува добри деловни односи.”

Во став 3 на овој член по зборот “намени” се додава запирка и се додаваат зборовите “по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година”.

Член 3

Членот 19 се брише.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8127/10
15 декември 2006 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Аљбон Цемаили, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 151.

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/2005) и член 8 став (1) точка з) од Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на ден 21 декември 2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ ЗА 2007 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на месечниот надомест за 2007 година што од вкупните придонеси Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови.

Член 2

Висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови, изразен во проценти за 2007 година изнесува 1,50%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на РМ”, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Претседавач
на Управниот одбор,
Димитар Трпеноски, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

- СО КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -

од Станка Трајкова и Олгица Костова
(302 страници - брош подврска)
Цена - 700,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Закон за пензиското и инвалидското осигурување во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006137